



СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

1830
Službeni vesnik SR
Makedonije

91001 Skopje
fab 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазици. — Огласи според тарифата. — Жиро-сметка кај Службата на општествено книговодство 60802-603-19644

Петок, 19 октомври 1979

БЕЛГРАД

БРОЈ 52

ГОД. XXXV

Цена на овој број е 36 динари. — Претплатата за 1979 година изнесува 800 динари. — Редакција: Улица 55-а на Ристика бр. 1, Пашт. факс 226. — Телефони: централа 650-155; Уредништво 651-883; Служба за претплата 651-732; Комерцијален сектор 651-671; Телекс 11756

756.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЦАРИНСКИОТ ЗАКОН

Се прогласува Законот за дополнување на Царинскиот закон, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 12 октомври 1979 година.

ПР бр. 807

12 октомври 1979 година

Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Драгослав Марковиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЦАРИНСКИОТ ЗАКОН

Член 1

Во Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76 и 36/79) во член 29 став 1 по точка 8 се додава нова точка 9, која гласи:

„9) организациите на здружен труд и други организации — на опрема, сировини и репродукционен материјал, освен на патнички моторни возила, што ги увезуваат заради отстранување на последиците предизвикани од елементарни непогоди, ако се исполнети следните услови:

а) увозот да се врши заради замена на уништена или значително оштетена опрема, сировини и репродукционен материјал;

б) таквата опрема, сировини и репродукционен материјал да не се произведуваат во земјата или се произведуваат во недоволни количини;

в) плаќањето на увезената опрема, сировини и репродукционен материјал да се врши со средства што се обезбедуваат со посебен сојузен закон.“

Досегашните точ. 9 и 10 стануваат точ. 10 и 11.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

757.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ИЗВРШУВАЊЕТО НА ДЕВИЗНИТЕ ОБВРСКИ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ПО КРЕДИТИТЕ ОД СТРАНСТВО ВРЗ РЕПУБЛИКИТЕ И АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ

Се прогласува Законот за пренесување на извршувањето на девизните обврски на федерацијата по кредитите од странство врз републиките и автономните покраини, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 12 октомври 1979 година.

ПР бр. 811

12 октомври 1979 година

Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Драгослав Марковиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ИЗВРШУВАЊЕТО НА ДЕВИЗНИТЕ ОБВРСКИ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ПО КРЕДИТИТЕ ОД СТРАНСТВО ВРЗ РЕПУБЛИКИТЕ И АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ

Член 1

Со овој закон се утврдуваат начинот и условите под кои извршувањето на девизните обврски на федерацијата по кредитите од странство што се користени за инвестиции и други намени (во натамошниот текст: странски кредити), освен кредитите за потребите на народната одбрана и кредитите за ликвидност што ги користела Народната банка на Југославија, се пренесува врз републиките и автономните покраини.

Член 2

Девизните обврски на федерацијата по странски заеми и кредити по кои се извршува отплатување, согласно со член 3 точ. 1 до 3 од Законот за пренесување на средствата, правата и обврските на федерацијата за инвестиции во стопанството врз републиките и автономните покраини со состојба на долгот на 31 декември 1979 година, се пренесуваат врз републиките и автономните покраини според процентите утврдени во Одлуката за постапка и начинот за утврдување и пренесување на средствата и обврските на федерацијата за инвестиции

во стопанството врз републиките и автономните покраини.

Член 3

Девизните обврски на федерацијата по странските кредити чија динарска противвредност ја користеле републиките и автономните покраини според посебни решенија на Сојузниот извршен совет, со состојба на долгот на 31 декември 1979 година, се пренесуваат врз републиките и автономните покраини според процентите на учеството во користењето на динарската противвредност на тие странски кредити.

Член 4

Девизните обврски по странските кредити што според чл. 2 и 3 од овој закон се пренесуваат врз републиките и автономните покраини, се вклучуваат во проекциите на платнобилансните позиции и во проекциите на девизнобилансните позиции на републиките и автономните покраини во единствената проекција на платниот биланс и на девизниот биланс на Југославија.

Член 5

Одредбите од чл. 2 до 4 на овој закон ќе се применуваат од 1 јануари 1980 година.

Член 6

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

758.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО НА ИЗВОЗНИТЕ РАБОТИ ПРОТИВ НЕКОМЕРЦИЈАЛНИ РИЗИЦИ

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за финансирање на осигурувањето на извозните работи против некомуерцијални ризици, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 12 октомври 1979 година.

ПР бр. 813
12 октомври 1979 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Драгослав Марковиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО НА ИЗВОЗНИТЕ РАБОТИ ПРОТИВ НЕКОМЕРЦИЈАЛНИ РИЗИЦИ

Член 1

Во Законот за финансирање на осигурувањето на извозните работи против некомуерцијални ризици

(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 71/73) во член 4 став 1 точка 2 по зборовите: „на кредит“ се додаваат зборовите: „и изградба на комплетни објекти во странство на кредит“.

Во точка 5 на крајот точката се заменува со точка и запирка и потоа се додаваат две нови точки, кои гласат:

„6) истражни работи и изработка на студии и проекти во странство;

7) давање во закуп на бродови и опрема на странски правни и физички лица.“

Член 2

Во член 5 зборовите: „Фондот за кредитирање и осигурување на извозните работи (во понатамошниот текст: Фондот)“ се заменуваат со зборовите: „Југословенската банка за меѓународна економска соработка (во понатамошниот текст: Југословенската банка)“.

Член 3

Чл. 6 и 7 се бришат.

Член 4

Во член 11 став 1 зборовите: „Фондот е должен“ се заменуваат со зборовите: „Југословенската банка е должна“.

Во став 2 зборовите: „Фондот е должен“ се заменуваат со зборовите: „Југословенската банка е должна“, а зборовите: „и завршна сметка“, се бришат.

Член 5

По член 11 се додава нов член 11а, кој гласи:

„Организациите на здружен труд и други општествени правни лица се должни динарската противвредност на наплатените побарувања од странските должници по кои им е извршена исплата на штетата по основ на осигурување против некомуерцијални ризици, да ја уплатат непосредно во средствата на резервата на сигурноста за осигурување против некомуерцијални ризици.“

Член 6

Во член 13 став 1 се менува и гласи:

„Условите на осигурувањето, правилата на осигурувањето и тарифата на премииите за осигурување против некомуерцијални ризици ги донесува, на предлог од Одборот за осигурување на Југословенската банка, Собранието на Југословенската банка.“

Член 7

Во член 3 став 2 во уводната реченица и во член 4 став 1 точка 5 зборот: „филијали“ се заменува со зборовите: „деловни единици“.

Во член 8 став 1 зборовите: „Фондот е должен“ се заменуваат со зборовите: „Југословенската банка е должна“, во став 2 зборот: „Фондот“ се заменува со зборовите: „Југословенската банка“ и во став 3 зборовите: „му се даваат на Фондот“ се заменуваат со зборовите: „и се даваат на Југословенската банка“.

Во чл. 9 до 11 став 3 зборот: „Фондот“ се заменува со зборовите: „Југословенската банка“.

Член 8

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

759.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАБОТИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ ВО ПОПИСОТ НА НАСЕЛЕНИЕТО, ДОМАКИНСТВОТА И СТАНОВИТЕ ВО 1981 ГОДИНА

Се прогласува Законот за обезбедување средства за финансирање на Програмата за работите и задачите на сојузните органи и организации во пописот на населението, домаќинствата и становите во 1981 година, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 12 октомври 1979 година.

ПР бр. 814
12 октомври 1979 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Драгослав Марковиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАБОТИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ ВО ПОПИСОТ НА НАСЕЛЕНИЕТО, ДОМАКИНСТВОТА И СТАНОВИТЕ ВО 1981 ГОДИНА

Член 1

Вкупниот износ на средствата за финансирање на Програмата за работите и задачите на сојузните органи и организации во пописот на населението, домаќинствата и становите во 1981 година, што ги обезбедува федерацијата, се утврдува во износ од 80.000.000 динари.

Член 2

Средствата од член 1 на овој закон ќе се обезбедат во буџетот на федерацијата за одделни години, без обврска за враќање.

Член 3

Средствата од член 1 на овој закон ќе се обезбедат, и тоа:

- 1) во Буџетот на федерацијата за 1980 година — 9.000.000 динари;
- 2) во Буџетот на федерацијата за 1981 година — 37.250.000 динари, од што во девизи 8.250.000 динари;
- 3) во Буџетот на федерацијата за 1982 година — 22.000.000 динари, од што во девизи 16.500.000 динари;
- 4) во Буџетот на федерацијата за 1983 година — 11.750.000 динари, од што во девизи 8.250.000 динари.

Средствата од став 1 на овој член му се доделуваат на Сојузниот завод за статистика.

Член 4

Средствата за финансирање на Програмата за работите и задачите на сојузните органи и орга-

низации во пописот на населението, домаќинствата и становите во 1981 година се предвидени врз база на тековните цени од 1978 година.

Валоризација на износите предвидени за одделни години ќе се врши во согласност со републиките и автономните покраини, при донесување на буџетот на федерацијата за наредната година, а врз основа на податоците од Сојузниот завод за статистика за движењето на цените на производите и услугите, ако растежот на тие цени е поголем од 5%.

Валоризацијата од став 2 на овој член ќе се врши според елементите и критериумите за валоризација што ги утврдил Сојузниот извршен совет.

Член 5

Средствата од член 3 на овој закон, што не ќе се потрошат до крајот на годината за која се обезбедени, можат да се користат во наредната година за истите намени.

Член 6

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

760.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ДОДАТЕН ВЛОГ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ИНТЕРАМЕРИКАНСКАТА БАНКА ЗА РАЗВОЈ ПО ПОВОД ПЕТТОТО ПОПОЛНУВАЊЕ НА СРЕДСТВОТА НА БАНКАТА

Се прогласува Законот за обезбедување средства на федерацијата за додатен влог на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Интерамериканската банка за развој по повод петтото пополнување на средствата на Банката, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 12 октомври 1979 година.

ПР бр. 815
12 октомври 1979 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Драгослав Марковиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ДОДАТЕН ВЛОГ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ИНТЕРАМЕРИКАНСКАТА БАНКА ЗА РАЗВОЈ ПО ПОВОД ПЕТТОТО ПОПОЛНУВАЊЕ НА СРЕДСТВОТА НА БАНКАТА

Член 1

За додатен влог на Социјалистичке Федеративна Република Југославија во Интерамериканската банка за развој во интеррегионалниот капитал — делот што се уплатува како придонес за Фондот

за специјални операции на таа банка, по повод деттото пополнување на средствата на таа банка, во буџетот на федерацијата се обезбедуваат средства во вкупен износ од 123,852.540 динари, како противвредност од 6,623.804 САД долари, според курсот од 18,4981 динар за еден САД долар.

Средствата од став 1 на овој член ќе се обезбедат во буџетите на федерацијата за одделни години, и тоа:

- 1) во Буџетот на федерацијата за 1980 година — 30,963.137 динари, како противвредност од 1,655.951 САД долар;
- 2) во Буџетот на федерацијата за 1981 година — 30,963.137 динари, како противвредност од 1,655.951 САД долар;
- 3) во Буџетот на федерацијата за 1982 година — 30,963.137 динари, како противвредност од 1,655.951 САД долар;
- 4) во Буџетот на федерацијата за 1983 година — 30,963.137 динари, како противвредност од 1,655.951 САД долар.

Член 2

Конечниот износ на обврските од член 1 на овој закон, за одделни години, ќе се утврди при донесувањето на буџетот на федерацијата за 1980 година, односно за 1981, 1982 и 1983 година, врз основа на курсот на САД долар, според динарот во време на донесувањето на буџетот.

Член 3

Средствата утврдени според член 2 од овој закон, се водат на посебна сметка кај Народната банка на Југославија и можат, по барање на Интерамериканската банка за развој, да се користат во динари или во конвертибилни дивизи.

Член 4

На име додатен влог на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во интеррегионалниот капитал — делот што ѝ се плаќа на Интерамериканската банка за развој по нејзино евентуално барање, од средствата на постојаната буџетска резерва на федерацијата ќе се обезбедат, покрај средствата од член 1 на овој закон, и средства во противвредност до износот од 9,119.956 САД долари според курсот што важи на денот на поднесеното барање.

Член 5

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

761.

Врз основа на член 78 од Законот за прекршоците со кои се повредуваат сојузните прописи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 4/77), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА НАДОМЕСТ НА ТРОШОЦИТЕ И НАД С ЗА ЗАГУБЕНА ЗАРАБОТКА НА ПОВРЕМЕНИТЕ ЧЛЕНОВИ НА СОЈУЗНИОТ СОВЕТ ЗА ПРЕКРШОЦИ

1. Со оваа одлука се утврдуваат височината на надоместот на трошоците што го имаат повремени членови на Сојузниот совет за прекршоци во вршење на функцијата врз решавањето во втор степен за жалбите изјавени на решенијата за прекршок, што во прв степен ги донесуваат сојузните органи на управата и надоместите за загубена заработка како и начинот на остварување на тие надомести.

2. На повремени член на Сојузниот совет за прекршоци му припаѓа надомест на трошоците од точ-

ка 1 на оваа одлука, во паушален износ од 100 динари дневно.

3. Покрај надоместот на трошоците од точка 2 на оваа одлука, на повремени член на Сојузниот совет за прекршоци му припаѓа надомест за загубена заработка во височина на вистински загубен личен доход за време на отсуствувањето од работа поради вршење функција во Советот.

Организацијата на здружен труд или друга самоуправна организација или работна заедница, што му исплатила личен доход на својот работник — повремени член на Сојузниот совет за прекршоци, има право од Сојузниот совет за прекршоци да бара рефундирање на исплатениот износ за времето што тој го поминал во вршење на својата функција.

4. Надоместите на повремени членови според одредбите на оваа одлука, се исплатуваат врз товар на средствата на Сојузниот совет за прекршоци.

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 876

11 октомври 1979 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

д-р Иво Марган, с. р.

762.

Врз основа на член 118 став 4 од Законот за Југословенската банка за меѓународна економска соработка и за заедничките финансиски организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 55/78), врз основа на согласноста на надлежните републички и надлежните покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА УСЛОВИТЕ, НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА, ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ ПО КРЕДИТИТЕ ДАДЕНИ НА ФОНДОТ ЗА КРЕДИТИРАЊЕ И ОСИГУРУВАЊЕ НА ИЗВОЗНИ РАБОТИ ВРЗ ЈУГОСЛОВЕНСКАТА БАНКА ЗА МЕЃУНАРОДНА ЕКОНОМСКА СОРАБОТКА

1. Средствата, правата и обврските по кредитите што Народната банка на Југославија, народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини му ги даде на Фондот за кредитирање и осигурување на извозни работи, се пренесуваат врз Југословенската банка за меѓународна економска соработка, со состојбата на 30 јуни 1979 година.

2. Пренесувањето на средствата, правата и обврските од точка 1 на оваа одлука врз Југословенската банка за меѓународна економска соработка се врши на начинот и под условите под кои кредитите и се в вил на Фондот за кредитирање и осигурување на извозни работи.

3. Народната банка на Југославија, народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини се должни со Југословенската банка за меѓународна економска соработка да склучат договори, со кои ќе се регулира начинот на пренесување на средствата, правата и обврските од точка 1 на оваа одлука, најдоцна во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

4. Врз средствата на кредитот што му е даден на Фондот за кредитирање и осигурување на извозни работи, врз основа на Заедничките основи на кредитната политика во 1974 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/74, 39/74 и 57/74), а кои

според точка 1 од оваа одлука се пренесуваат врз Југословенската банка за меѓународна економска соработка, ќе се применуваат одредбите од точка 14 став 2 на Одлуката за остварување на целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1979 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/79).

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 877
11 октомври 1979 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Иво Марган, с. р.

763.

Врз основа на член 18 од Законот за постојаните средства на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во периодот од 1976 до 1980 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/76), сојузниот секретар за финансии издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ И АМОРТИЗАЦИЈА НА ОБВРЗНИЦИТЕ НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ

1. Во Наредбата за издавање и амортизација на обврзниците на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 4/78 и 5/79), во точка 6 став 1 зборовите: „до 31 октомври тековната година за претходната година“ се заменуваат со зборовите: „најдоцна до 31 декември тековната година за претходната година“.

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 6-7636/1
8 октомври 1979 година
Белград

Сојузен секретар за финансии,
инж. Петар Костиќ, с. р.

764.

Врз основа на член 331 од Законот за воздухопловна пловидба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78), претседателот на Сојузниот комитет за сообраќај и врски пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА СОЈУЗНИОТ ВОЗДУХОПЛОВЕН ИНСПЕКТОР

Член 1

На сојузните воздухопловни инспектори им се издава легитимација според образецот што е отпе-

чатен кон овој правилник и претставува негов составен дел.

Член 2

Легитимацијата на сојузниот воздухопловен инспектор е во големина од 150 x 105 mm, се печати на еден од јазиците на народите на Југославија и на англиски јазик — на цврста хартија со светлосина боја и треба да е заштитена со обвивка од прозирна пластика.

Член 3

Составен дел на легитимацијата е „Специјалното овластување“ што им се издава на сојузните воздухопловни инспектори за вршење на работи од определени специјалности.

Член 4

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 3475/1
18 септември 1979 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за сообраќај и врски
Анте Зелиќ, с. р.

Прва страна:

(формат 150 x 105 mm)

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

SOCIALIST FEDERAL REPUBLIC OF
YUGOSLAVIA

(I)

СОЈУЗЕН ВОЗДУХОПЛОВЕН ИНСПЕКТОРАТ
FEDERAL AVIATION INSPECTORATE

ЛЕГИТИМАЦИЈА

НА СОЈУЗЕН ВОЗДУХОПЛОВЕН ИНСПЕКТОР

(II)

FEDERAL AVIATION INSPECTOR
CERTIFICATE

Втора страна:

Место за фотографија	ЛЕГИТИМАЦИЈА НА СО- ЈУЗНИОТ ВОЗДУХОПЛО- ВЕН ИНСПЕКТОР
	FEDERAL AVIATION INSPECTOR CERTIFICATE
	(VII) Потпис _____
	Signature of holder (III) № _____
(IV) Презиме и име _____ Name of holder	
Роден _____ Date of Birth	
(VI) Државјанство _____ Nationality of holder	
(V) Адреса _____ Address of holder	
Датум на издавањето _____ Date of issue	Важи до _____ Validity to
(VIII) СОЈУЗЕН ВОЗДУХОПЛОВЕН ИНСПЕКТО- РАТ	
FEDERAL AVIATION INSPECTORATE	
(XI) Печат _____ Seal	
(X) Потпис _____ Signature	

Трета страна:

ОВЛАСТУВАЊА НА ИМАТЕЛОТ НА ЛЕГИТИ-
МАЦИЈАТА НА С.В.И. (XII)
AUTHORIZATION OF THE F.A.I. CERTIFICATE
HOLDER

Сојузниот воздухопловен инспектор е овластен да врши работи од инспекциски надзор над примената на одредбите од Законот за воздушната пловидба и прописите за безбедноста на воздушната пловидба донесени врз основа на тој закон.

* * *

Federal aviation inspector is authorised to execute inspection of the application of the Yugoslav Air Navigation Act, as well as the Federal Aviation Regulation issued under that Act.

Во вршењето на работите од инспекциски надзор, врз основа на чл. 284, 285 и 287 од Законот за воздушната пловидба, инспекторот е овластен, во случаите предвидени со Законот за воздушната пловидба, да издава наредби, да изрекува забрани, припремено да одзема уверенија и дозволи, како и да изрекува и наплатува парични казни на самото место ако тоа е предвидено со сојузен закон или со пропис на Сојузниот извршен совет.

При вршењето на инспекцискиот надзор инспекторот има право, во границите утврдени во специјалното овластување, да изврши преглед на: воздухоплови, аеродроми, леталишта, објекти, инсталации и уреди за безбедност на воздушната пловидба, исправи, книги и друга документација

што му овозможува да утврди дали организацијата на здружен труд или друго лице во своето работење ги применува, односно дали се придружува кон прописите од областа на безбедноста на воздушната пловидба; дозвола за работа на членовите на екипаж на воздухоплов и на друг воздухопловен и стручен персонал, да бара вонредно проверување на стручната и здравствената способност на тој персонал, да сослуша одговорни лица, лица чијашто работа подлежи на инспекциски надзор и сведоците.

Ако инспекторот, при вршењето на работите на инспекциски надзор, издал усна наредба или изрекол усна забрана решението за таа наредба или таа забрана ќе му се достави во рок од три дена од денот на издавањето на усната наредба, односно од изрекувањето на усната забрана на лицето на кое се однесува тоа решение.

Инспекторот води постапка, донесува решенија и презема мерки во рамките на своите права и должности определени со овој закон и со прописите донесени врз основа на овој закон.

Инспекторот е самостоен во вршењето на инспекциските работи.

Четврта страна:

(IX) Важност на легитимацијата на сојузниот воздухопловен инспектор

Validity of the Federal aviation inspector
Certificate

Од From	До To	Печат — Потпис Seal — Signature
------------	----------	------------------------------------

(XIII) СПЕЦИЈАЛНИ ОВЛАСТУВАЊА
SPECIAL ENDORSEMENT

(XIV) ЗАБЕЛЕШКИ
REMARKS

Петта страна (Специјално овластување):

Социјалистичка Федеративна Република
Југославија

Socialist Federal Republic Yugoslavia

СОЈУЗЕН ВОЗДУХОПЛОВЕН ИНСПЕКТОРАТ
FEDERAL AVIATION INSPECTORATE(XIII) СПЕЦИЈАЛНО ОВЛАСТУВАЊЕ
SPECIAL ENDORSEMENT
Бр. _____
№ _____СОЈУЗЕН ВОЗДУХОПЛОВЕН ИНСПЕКТОР
FEDERAL AVIATION INSPECTOR

што поседува легитимација на Сојузниот воздухопловен инспектор Бр. _____ се овластува да врши работи на инспекциски надзор над примената на прописите што се однесуваат на:
who holds the Federal Aviation Inspector Certificate № _____ is authorized to execute inspection of the application Federal Regulations concerning:

Важност:	Место и датум на издавањето
Validity:	Place and data of issue

Кон легитимацијата на C.B.I.	Потпис и печат Signature and seal
with F.A.I. certificate	

Шеста страна (Специјално овластување)

а) за инспекторите што вршат работи на инспекција на воздухоплови, воздушен сообраќај, воздухопловно-технички и друг стручен персонал

Сојузниот воздухопловен инспектор за: _____

во вршењето на работите од својата специјалност посебно е овластен, врз основа на чл. 298, 299 и 300 од Законот за воздушната пловидба, врши инспекциски надзор над примената на прописите за: воздухопловот, посебно во поглед на условите за безбедно користење, правилно одржување на воздухопловот и способноста за безбедна воздушна пловидба; проектирањето и изградбата на воздухоплови, мотори и елиси, падобрани и опрема што е составен дел на воздухопловот; одржувањето, поправката, обновата и измените на воздухопловот, моторот, елисата, падобранот и опремата; хомологацијата, пловидбеноста и регистрацијата на воздухопловот; исправите, книгите и прирачниците што мораат да бидат во воздухопловот; воздушниот сообраќај во поглед на задоволувањето на пропишаните услови за безбедно вршење на јавниот превоз; придржувањето кон обврските и условите од меѓународните договори за редовен и меѓународен воздушен сообраќај; исполнувањето на условите за безбедно користење на воздухопловот во сопствени цели; оптоварувањето на воздухопловот и распоредот на товарот во него; квалитетот на горивото и мазивото и исправноста на уредите и опремата што служат за снабдување на воздухопловот со гориво и мазиво; работата и начинот на вршење на стручните работи и дозволите за работа; воздухопловно-техничкиот и друг стручен

персонал; за стручната и здравствената способност на тој персонал.

* * *

Federal aviation inspector for: _____ in performing the jobs within his specialised qualification is particularly authorized that on the basis of the Articles 298, 299 and 300 of the Air Navigation Act execute inspection of the aircraft regulations application, especially in respect of requirements for the safe operation of the aircraft, proper maintenance and capability thereof for safe flight; designing and manufacturing of aircraft, engines and propellers, parachutes and aircraft equipment; maintenance, repair, overhaul and alteration of aircraft, engine, propeller, parachute and equipment; type certification, airworthiness and registration of aircraft; documents logbooks and manuals to be onboard; air transportation in respect of compliance with the prescribed requirements for safe public transportation, compliance with obligations and requirements contained in international agreements on scheduled and international air services; compliance with requirements for safe operation of aircraft for noncommercial purposes; loading and balance of aircraft; quality of fuels and lubricants and serviceability of facilities and equipment used for supply aircraft with fuel and lubricants; technical jobs, way of execution thereof and licences of aircraft maintenance and other technical personnel; professional capabilities and medical fitness of this personnel.

б) за инспекторите што вршат работи на инспекција на аеродроми, леталишта и стручен персонал:

Сојузниот воздухопловен инспектор за: _____

во вршењето на работите од својата специјалност посебно е овластен, врз основа на чл. 298 и 299 од Законот за воздушната пловидба, да врши надзор над примената на прописите за: безбедното користење на аеродромите и леталиштата; проектирањето, изградбата и реконструкцијата на аеродромите и објектите во зоната на аеродромот; одржувањето на леталиштата; одржувањето на аеродромските објекти и опрема што служат за безбедна воздушна пловидба, поставувањето, исправноста и одржувањето на знаците за забележување на објектите; состојбата на полетнослетните и други патеки и на пристанишната платформа и други површини за движење на воздухопловите на аеродромот; исправноста на светлосните системи што служат за приобање, полетување и слетување на воздухопловите и за обезбедувањето и исправноста на основниот и резервниот напојување со електрична енергија на овие системи; техничките и други услови неопходни за безбедно прифаќање и испрсквање на воздухопловите, патниците и багажот на воздухопловното пристаниште; одржувањето на линиите и придржувањето кон редот на летањето во редовниот јавен превоз во воздушниот сообраќај; а придржувањето кон обврските и условите од меѓународните договори за редовен и меѓународен воздушен сообраќај; со примената на прописите за: работата на аеродромските служби во врска со безбедноста на воздушната пловидба: состојбата на техничките средства, опремата и уредите и работата на стручниот персонал на тие служби.

* * *

Federal aviation inspector for: _____
in performing the jobs within his specialised qualification is particularly authorised that on the basis of the Articles 298 and 299 of the Air Navigation Act execute inspection of the application of regulation on: airports and airfields safety services; designing, construction and reconstruction of airports, facilities and installations thereof; maintenance of airfields; maintenance of airports facilities, installations and equipment used for air safety; installation, serviceability and maintenance of visual markings on the objects; condition of runways and other paths, apron and other maneuvering areas at the airport; serviceability of runway — lighting system for aircraft approach, take-off and landings, and provision and serviceability of main and auxiliary power supply of these systems; technical and other requirements necessary for safe handling of aircraft, passengers and baggage at the airport; maintenance of the air services and compliance with time — table in scheduled flights; compliance with the obligations and requirements of the international agreements of scheduled and international air services; application of rules on: operation of aeroport services connected with air safety; condition of equipment and facilities and the work of technical personnel within these services.

в) за инспектори што вршат работи на инспекција над летачкиот и помошниот персонал во воздухопловот:

Сојузниот воздухопловен инспектор за: _____

во вршењето на работите од својата специјалност посебно е овластен, врз основа на член 300 од Законот за воздушната пловидба, да врши инспекциски надзор над примената на прописите за: работата и начинот на вршење стручни работи, дозволите за работа на летачкиот и помошниот персонал во воздухопловот; траењето на работното време и времето на летањето; бројот на полетувањата и слетувањата во текот на работното време на членовите на екипажот на воздухопловот; стручната и здравствената способност на летачкиот и помошниот персонал во воздухопловот.

* * *

Federal aviation inspector for: _____
in performing the jobs within his specialised qualification is particularly authorised that on the basis of the Article 300 of the Air Navigation Act execute inspection of the application of regulations on: professional jobs and way of execution thereof, licences of flight crew and cabin attendants, duration of work and flight hours, number of take-offs and landings during working hours of crew members, professional capabilities and medical fitness of flight crew and cabin attendants.

г) за инспектори што вршат работи на инспекција на контролата на летањето, метеоролошка помош во воздухопловството и воздухопловно-техничкиот персонал за контрола на летањето:

Сојузниот воздухопловен инспектор за: _____

во вршењето на работите од својата специјалност посебно е овластен, врз основа на член 301 од Законот за воздушната пловидба, да врши инспекциски надзор над примената на прописите за: техничките средства, опремата и уредите, посебно во поглед на исправноста, одржувањето и правилната работа на радио-навигационите, радарските и други емисиони и технички уреди и системот за врски: начинот на вршење контрола на летањето и водењето на воздухопловите во поглед на примената на пропишаните постапки и на меѓународните воздухопловни стандарди за контрола на летањето и водење на воздухопловите; работата на воздухопловниот и друг стручен персонал што непосредно врши стручни работи за безбедност на воздушната пловидба во тие служби; траењето на непрекинатата работа, траењето на смените, распоредот на смените и должината на дневниот одмор на контролорите на летањето; стручната и здравствената способност на стручниот персонал на тие служби; техничките средства, опремата и уредите, посебно во поглед на исправноста, одржувањето и правилната работа на метеоролошките инструменти, опремата и уредите во воздухопловните метеоролошки станици и системот за врски на аеродромските метеоролошки центри; начинот на обезбедување на воздухопловот при летањето со точни и правилни метеоролошки извештаи и податоци; за работата на стручниот персонал што непосредно врши метеоролошки работи.

* * *

Federal aviation inspector for: _____
in performing the jobs within his specialised qualification is particularly authorised that on the basis of the Article 301 of the Air Navigation Act execute inspection of the application of regulation on: technical aids, equipment and facilities, especially in respect of serviceability, maintenance and proper operation of radio navigation aids, radar and other broadcasting and technical equipment and communication systems; method of air traffic control operation and guidance of aircraft in respect of application of procedures and international aviation standards prescribed for air traffic control and guidance of aircraft; work of aviation and other technical personnel directly engaged in air navigation safety; duration of continued work, duration of shifts, shift rosters and duration of air traffic controllers daily rest time, professional capabilities and medical fitness technical personnel in those services, technical aids, equipment and facilities, particularly in respect of serviceability, maintenance and proper operation of meteorological instruments, equipment and facilities in aviation meteorological stations and communication systems of aerodrome meteorological centres; method of provision of appropriate in-flight weather reports and data; work of technical personnel directly engaged in meteorological services.

765.

Врз основа на точка 44 од Одлуката за задолжителна единствена методологија и минимум задолжителни единствени показатели потребни за подготвување, донесување и остварување на плановите на самоуправните организации и заедници и на плановите на општествено-политичките заедници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/79), генералниот директор на Сојузниот завод за општествено планирање, во соработка со сојузниот секретар за финансии, директорот на Сојузниот завод за статистика, генералниот директор на Службата на општественото книговодство на Југославија и директорот на Сојузната управа за царини, донесува

У П А Т С Т В О

ЗА ПРИМЕНУВАЊЕТО НА МИНИМУМ ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ЕДИНСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Самоуправните организации и заедници и општествено-политичките заедници (во натамошниот текст: носители на планирањето) користат минимум задолжителни единствени показатели како статистичко-документациона и информативна основа при подготвувањето, донесувањето и остварувањето на своите планови според групите носители на планирањето од чл. 6 до 15 на ова упатство.

Член 2

За минатиот период минимум задолжителни единствени показатели утврдуваат и користат носителите на планирањето врз основа на сопствената евиденција и документација, како и врз основа на документацијата од службите на општествениот систем на информирањето во согласност со член 3 од ова упатство.

За наредниот период носителите на планирањето утврдуваат минимум задолжителни единствени показатели како плански показатели според истите дефиниции и содржината од ова упатство.

Член 3

Службата на општественото книговодство — согласно со Законот за Службата на општественото книговодство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/77 и 22/78), заводите за статистика, како и другите специјализирани служби и овластените органи и организации во областа на општествениот систем на информирањето, од својата расположива статистичко-документациона основа обработуваат полугодишно и годишно минимум задолжителни единствени показатели на ниво на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, републиките и автономните покраини според Единствената класификација на дејностите, а во согласност со законите предвидени со програмата на статистичките истражувања и со други пропишани евиденции.

Службите, органите и организациите од став 1 на овој член, на писмено барање од носителите на планирањето, односно од соодветните органи и служби кои вршат стручни работи во областа на планирањето, доставуваат податоци по основ на минимумот задолжителни единствени показатели.

Член 4

Носителите на планирањето за своите потреби можат да расчленуваат одделни показатели (натамошна аналитичка разработка), а, по потреба, можат спогодбено да користат и показатели на други носители на планирањето, со меѓусебна размена.

Член 5

Минимум задолжителни единствени показатели применуваат:

а) самоуправните организации и заедници:

1) основните организации на здружен труд и работните организации (носители на општественото планирање под А); сложените организации на здружен труд и другите самоуправни организации и заедници, договорните организации на здружен труд, земјоделските задруги и другите задруги и другите со закон определени форми на здружување и кооперација на работните луѓе кои со работниците со кои го здружуваат својот труд вршат земјоделска, занаетчиска и други слични дејности со средства на трудот во сопственост на граѓаните, ги применуваат показателите на носителите на општественото планирање под А, во согласност со самоуправната спогодба за здружување;

2) банките и другите финансиски организации (носители на општественото планирање под Б);

3) заедниците на осигурување на имоти и лица (носители на општественото планирање под В);

4) работните заедници во организациите на здружен труд, заедниците на деловно здружување, заедниците на осигурување на имоти и лица, банките и самоуправните интересни заедници, ако со самоуправната спогодба за меѓусебните права, обврски и одговорности на работниците на тие работни заедници и корисниците на нивните услуги е утврдено и тие работни заедници да донесуваат свои планови (носители на општественото планирање под Г);

5) самоуправните интересни заедници (носители на општественото планирање под Д);

6) месните заедници (носители на општественото планирање под Ѓ).

б) општествено-политичките заедници: општините, градските и регионалните заедници, автономните покраини, републиките и федерацијата (носители на општественото планирање под Е).

II. ДЕФИНИЦИИ И ИЗВОР НА ПОДАТОЦИТЕ ЗА ПОКАЗАТЕЛИ

Член 6

ВИД 0: НАСЕЛЕНИЕ И ВРАБОТЕНОСТ

Во групата 00 — НАСЕЛЕНИЕ показатели се:

000 — Вкупен број на жителите. Се искажува според пописот на населението, и тоа за годините за кои е извршен попис, а за другите години — врз основа на прогнозите односно процените.

Извор на податоците за носителите на планирањето под:

Г и Е: Движењето на населението според пописот и прогнозите на движењето на бројот на жителите за периодот од 1970 до 2000 година — Статистички годишник на Југославија (во натамошниот текст: СГЈ) и соодветните публикации на републичките и покраинските заводи за статистика за Социјалистичка Федеративна Република Југославија, социјалистичките републики, односно социјалистичките автономни покраини; а за месните заедници и другите ОПЗ врз основа на податоците на службите во општините или од регистарот на населението ако се води.

001 — Број на неземјоделското население. — Вкупниот број на неземјоделското население ги опфаќа сите активни и издржувани лица надвор од секторот на земјоделството и рибарството.

Извор на податоците за носителите на планирањето под:

Е: Ист како и за показателот 000 — Вкупен број на жителите.

Во групата 01 — АКТИВНО НАСЕЛЕНИЕ показатели се:

010 — Вкупен број на активното население, ги опфаќа сите вработени лица, лицата кои работат во регистриран занаетчиски или друг дуќан, или на земјоделски стопанства, како и лицата кои дома вршат некои занимања заради стекнување на средства за живот, или средства за живот стекнуваат со работа во областа на земјоделските, занаетчиските и слични дејности со средства на трудот во сопственост на граѓани. Во активно население спаѓаат: лицата кои се привремено невработени, а се пријавени кај заводот за вработување или конкурираат за вработување, лицата кои биле активни, а се наоѓаат на отслужување на воениот рок или на издржување казна, кои се лишени од слобода, лицата кои бараат прво вработување преку заводот за вработување, лицата со слободна професија, како и населението кое се наоѓа на привремена работа во странство.

Извор на податоците за носителите на планирањето под:

Г и Е: Ист како и за показателот 000 — Вкупен број на жителите.

011 — Број на активното неземјоделско население.

Според дефиницијата на показателот 010 — Вкупен број на активното население, освен од земјоделството и рибарството.

Извор на податоците за носителите на планирањето под:

Е: Ист како и за показателот 000 — Вкупен број на жителите.

Во групата 03 — ПЕНЗИОНЕРИ показател е:

030 — Број на пензионерите, го опфаќа вкупниот број на корисниците на сите видови пензии (уживателите на старосни пензии, инвалидски пензии и семејни пензии), со состојбата на крајот од годината.

Извор на податоците за носителите на планирањето под:

Г и Е: „Статистички билтен“ на Сојузот на заедниците на пензиското и инвалидското осигурување на Југославија и соодветните публикации и евиденции на самоуправните интересни заедници на пензиското и инвалидското осигурување.

Во групата 05 — ВРАБОТЕНОСТ показатели се:

050 — Вкупен број на вработените, ги опфаќа сите лица кои имаат постојано својство на работник во самоуправните организации и заедници и во други форми на здружување на труд и средства и лицата кои засновале работен однос со работен човек кој самостојно, во вид на занимање врши професионална дејност или со работен човек кој врши дејност со личен труд со средства во сопственост на граѓани, со тоа што таа работа да им претставува единствено и главно занимање, и тоа без оглед дали работат полно работно време или дократко од полното работно време.

Извор на податоците за носителите на планирањето под:

Г и Е: Вработеност според СГЈ и соодветните публикации и евиденции на републичките и покраинските заводи за статистика со состојбата на 30 септември за Социјалистичка Федеративна Република Југославија, социјалистичките републики, односно социјалистичките автономни покраини и другите ОПЗ, а за месните заедници врз основа на податоците на службите во општините.

051 — Вкупен број на вработените во општествениот сектор. Дефиницијата според показателот 050 — Вкупен број на вработените — освен од индивидуалниот сектор.

Извор на податоците за носителите на планирањето под:

Г и Е: Ист како и за показателот 050 — Вкупен број на вработените.

057 — Вкупен број на вработените во општествениот сектор на стопанството, го опфаќа бројот на вработените кои својот труд го здружиле во дејностите кои според Одлуката за утврдување на стопанските и вонстопанските дејности („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/77) се сметаат како стопански дејности.

Извор на податоците за носителите на планирањето под:

Г и Е: Ист како и за показателот 050 — Вкупен број на вработените.

058 — Вкупен број на вработените во вонстопанските дејности, го опфаќа бројот на вработените кои својот труд го здружиле во дејностите што според Одлуката за утврдување на стопанските и вонстопанските дејности се сметаат како општествени вонстопански дејности.

Извор на податоците за носителите на планирањето под:

Г и Е: Ист како и за показателот 050 — Вкупен број на вработените.

Во групата **06 — НЕВРАБОТЕНИ** показател е:

060 — Број на лицата кои бараат вработување, го опфаќа вкупниот број на лицата кои бараат вработување, а се пријавени кај надлежните органи за вработување и претставува состојба утврдена на 31 декември.

Извор на податоците за носителите на планирањето под:

Г и Е: „Вработување“ — месечен статистички преглед — Сојузно биро за работи на вработувањето, и соодветните публикации и евиденции на самоуправните интересни заедници за работи на вработувањето.

Во групата **07 — ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИТЕ** показатели се:

070 — Просечен број на вработените врз основа на часовите на работа, се утврдува на тој начин што износот на остварените часови на работа ќе се подели со бројот на часовите на работа по работник во редовен работен однос и за редовно работно време. Бројот на часовите на работа по еден работник се утврдува така што бројот на месеците на работа ќе се помножи со бројот на часовите на работа во текот на месецот кој е предвиден со општиот акт на организацијата на здружен труд.

Извор на податоците за носителите на планирањето под:

А: Завршните сметки на основните организации на здружен труд — „Посебни податоци“ (во натамошниот текст ПП) со АОП автоматска обработка на податоците (АОП) — со ознака 143.

075 — Просечниот број на вработените врз основа на состојбата на крајот на месецот, се пресметува така што од соодветните евиденции на самоуправните организации и заедници, по кои е извршена исплата на личните доходи ќе се собере бројот на работниците вработени на крајот на месецот, а добиениот збир ќе се подели со бројот на земениите состојби.

Извор на податоците за носителите на планирањето под:

А, Б, В, Г и Д: Завршните сметки на основните организации на здружен труд — ПП со АОП со ознака 141.

Член 7

ВИД 1. КАПАЦИТЕТИ И СРЕДСТВА

Во групата **10 — КАПАЦИТЕТИ ПОСТОЈНИ** показател е:

100 — Постојни поважни капацитети (во физички единици на мера по техничко-технолошките карактеристики), се даваат во природен квантитативен исказ, со кој е определена, инсталарина производствено-експлоатациона можност за произ-

водство, промет и услуги, со потребниот текстуален опис и објасненија, а според Номенклатурата на намената и капацитетите на инвестиционите објекти, Сојузен завод за статистика, ноември 1978 година.

Извор на податоците за носителите на планирањето под:

А: Интерната документација на основните организации на здружен труд.

Во групата 11 — ПРОСЕЧНО КОРИСТЕНИ ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА ВО ОПШТЕСТВЕНИОТ СЕКТОР показател е:

110 — **Просечно користени деловни средства**, претставуваат збир на просечно користените основни и просечно користените обртни средства.

Извор на податоците за носителите на планирањето под:

А и Е: Завршните сметки на основните организации на здружен труд — ПП со АОП — ознака 141.

Во групата 12 — ОСНОВНИ СРЕДСТВА ВО УПОТРЕБА ПО НАБАВНАТА ВРЕДНОСТ ВО ОПШТЕСТВЕНИОТ СЕКТОР показатели се:

120 — **Основни средства во употреби по набавната вредност**, претставуваат вкупни основни средства во употреба по набавната вредност и опфаќаат: земјишта, шуми, градежни објекти, опрема, долгогодишни засади, основно стадо, материјално право, основачки вложувања и други основни средства.

Извор на податоците за носителите на планирањето под:

А, Г и Е: Завршните сметки на основните организации на здружен труд — Биланс на состојбата (во натамошниот текст БС) со АОП ознака 272.

Б: Завршните сметки на банките и другите финансиски организации — БС со АОП ознака 367

В: Завршната сметка на заедницата на осигурување на имоти и лица — БС со АОП ознака 180

Г: Завршните сметки на самоуправните интересни заедници — БС со АОП ознака 182, ако според прописите водат евиденција.

1203 — **Опрема по набавна вредност**, претставува дел од основните средства во употреба по набавната вредност кој се однесува на опрема (орудија за работа).

Извор на податоците за носителите на планирањето под:

А, Б и Е: Завршните сметки на основните организации на здружен труд — БС со АОП ознака 266

Б: Завршните сметки на банките и другите финансиски организации — БС со АОП ознака 363

В: Завршните сметки на заедниците на осигурување на имоти и лица — БС со АОП ознака 176

Д: Завршните сметки на самоуправните интересни заедници — БС со АОП ознака 178, ако според прописите водат евиденција.

Во групата 13 — ОСНОВНИ СРЕДСТВА ВО УПОТРЕБА ПО СЕГАШНАТА ВРЕДНОСТ ВО ОПШТЕСТВЕНИОТ СЕКТОР показатели се:

130 — **Основни средства во употреба по сегашната вредност**, претставуваат набавна вредност на основните средства, во употреба, намалена за исправката на вредноста на тие средства.

Извор на податоците за носителите на планирањето под:

А, Г и Е: Завршните сметки на основните организации на здружен труд — БС со АОП ознака 281

Б: Завршните сметки на банките и другите финансиски организации — БС со АОП ознака 374

В: Завршните сметки на заедницата на осигурување на имоти и лица — БС со АОП ознака 187

Д: Завршните сметки на самоуправните интересни заедници — БС со АОП ознака 192, ако според важечките прописи водат евиденција.

1303 — **Опрема по сегашната вредност**, претставува набавна вредност на опремата за работа во употреба намалена за исправката на вредноста на тие средства.

Извор на податоците за носителите на планирањето под:

- А, Г и Е: Завршните сметки на основните организации на здружен труд — БС со АОП со ознака (266 минус 274).
- Б: Завршните сметки на банките и другите финансиски организации — БС со АОП со ознака (363 минус 369).
- В: Завршните сметки на заедниците на осигурување на имоти и лица — БС со АОП со ознака (176 минус 182)
- Д: Завршните сметки на самоуправните интересни заедници — БС со АОП со ознака (178 минус 187) ако според важечките прописи водат евиденција.

Член 8

ВИД 2: ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ

Во групата

20 — ФИЗИЧКИ ОБЕМ НА ПРОИЗВОДСТВОТО И УСЛУГИТЕ показатели се:

- 200 — Индекс на физичкиот обем на производството, изразува промени на обемот на производството, а се искажува за областа на индустријата вкупно и по гранките на дејности, земјоделството, шумарството и градежништвото.

Извор на податоците за носителите на планирањето под:

Е: „Индекс“ — на Сојузниот завод за статистика и СГЈ и соодветните публикации и евиденции на републичките и покраинските заводи за статистика за Социјалистичка Федеративна Република Југославија, социјалистичките републики, односно социјалистичките автономни покраини, а за другите ОПЗ факултативно.

- 201 — Индекс на физичкиот обем на услугите, изразува промени на физичкиот обем на услугите а се искажува за: сообраќајот и врските, трговијата, угостителството и туризмот.

Извор на податоците за носителите на планирањето под:

Е: Ист како и за показателот 200 — Индекс на физичкиот обем на производството.

Во групата

21 — ПРОИЗВОДСТВО ПО КОЛИЧИНА И ВРЕДНОСТ показатели се:

- 210 — Производство по количина и вредност, се искажува во соодветни единици на мери по количина и вредност за сите производи. При тоа се користат Упатствата и номенклатурите — методолошки материјал (во натамошниот текст ММ) 222, односно 226, на Сојузниот завод за статистика, декември 1976, односно јануари 1977 година, со шифра и назив на производите.

Извор на податоците за носителите на планирањето под:

А: Документацијата на основните организации на здружен труд, при што се користат обрасците на кои се доставуваат податоци до статистичките органи, и тоа: индустрија и рударство (Инд-1) и (Инд-21); земјоделство и рибарство (ПО-32а и б), (ПО-33а и б), (ПО-34а и б), (ПО-54), (ПО-51-2а), (ПО-52-1), (ПО-61-а и б) и (ПО-62); шумарство (ШУМ-21) и градежништво (Градеж. 11) и (Градеж. 21); за количините, а вредносно по тековните цени (во прилогот број 5 се даваат полните називи на наведените статистички истражувања).

Е: Производството по количина се искажува за поважните производи, според пошироката или потесната номенклатура на производите дадена во Прилогот 1, а производството по вредност се искажува факултативно.

- 211 — Вредност на услугите, се искажува по вредност.

Извор на податоците за носителите на планирањето под:

А: Документацијата на основните организации на здружен труд, при што се користат обрасците на кои се доставуваат податоци до статистичките органи, и тоа: сообраќај и врски (СЖ/Г-11), (СЖ/Г-12), (СП/Г-11), (СП/Г-31), (СП/Г-11), (СВ/Г-11), (СВ/Г-21), (СА/Г-11); (СА/Г-21), (СГ/Г-11), (ПРЛ/Г-11), (ПРП/Г-11), (ПТТ/Г-11); трговија (Трг-12), (Трг-15) и (Трг-22); угостителство и туризам (УГ-11), (УГ-15) како и (КИИ-01), за количини, а вредносно по тековните цени. (Во прилогот број 5 се даваат називите на статистичките истражувања)

Е: СГЈ, годишниците на републичките и покраинските заводи за статистика и другите статистички публикации за Социјалистичка Федеративна Република Југославија, социјалистичките републики и социјалистичките автономни покраини, а за другите ОПЗ факултативно.

Во групата

22 — ПРОМЕТ НА СТОКИ НА МАЛО ПО ВРЕДНОСТ показател е:

- 220 — Промет на стоки на мало по вредност, претставува дел од вкупниот приход на основните организации на здружен труд кои се занимаваат со промет на стоки на мало, по вредност.

Извор на податоците за носителите на планирањето под:

A: Документацијата на основните организации на здружен труд, при што се користат обрасците на кои се доставуваат податоци до статистичките органи, и тоа: трговија (Трг-12) и (Трг-15).

(Во прилогот број 5 се даваат називите на статистичките истражувања)

E: Ист како за показателот 211 — Вредност на услугите

Во групата 23 — ПОТРОШУВАЧКА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И ГОРИВО ВО ИНДУСТРИЈАТА показател е:

230 — Потрошувачка на електрична енергија и гориво во индустријата, се искажува во соодветните единици на мера по количина и вредност и според Номенклатурата на производите — ММ 222 — на Сојузниот завод за статистика, декември 1976 година при што задолжително се забележуваат соодветните шифри и називи на енергијата и горивото.

Извор на податоците за носителите на планирањето под:

A: Документацијата на основните организации на здружен труд, при што се користат обрасците на кои се доставуваат податоци до статистичките организации, и тоа: само индустрија и рударство (Инд-1) и (Инд-21).

E: Ист како показателот 210 — Производство по количина и вредност.

Во групата 24 — ПОТРОШУВАЧКА НА ОСНОВНИ СУРОВИНИ ВО ИНДУСТРИЈАТА показател е:

240 — Потрошувачка на основни сировини во индустријата, се искажува во соодветните единици на мера по количина и вредност, потрошувачката на поважните сировини и репродукциониот материјал според Номенклатурата на производите — „ММ 222 — на Сојузниот завод за статистика, декември 1976 година при што задолжително се забележуваат соодветните шифри и називот на сировините.

Извор на податоците за носителите на планирањето под:

A: Документацијата на основните организации на здружен труд, при што се користат обрасците на кои се доставуваат податоци до статистичките органи, и тоа: само индустрија и рударство (Инд-1) и (Инд-21).

E: Исто како показателот 210 — Производство по количина и вредност.

Член 9

ВИД 3: ИЗВОЗ И УВОЗ

Во групата 30 — ИЗВОЗ ПО КОЛИЧИНА И ВРЕДНОСТ показатели се:

300 — Извоз на стоки по количина и вредност, претставува извоз на стоки по количина искажан според царинската тарифа, односно според Номенклатурата на статистиката на надворешна трговија, пресметан по девизните вредности во динари.

Извор на податоците за носителите на планирањето под:

A: Документацијата на основните организации на здружен труд, која им служи на извозниците за пополнување на царинска декларација.

E: СГЈ за Социјалистичка Федеративна Република Југославија, социјалистичките републики, односно социјалистичките автономни покраини. Статистичките прегледи на социјалистичките републики и социјалистичките автономни покраини, а за другите ОПЗ факултативно.

301 — Извоз на услуги по вредност, претставува извоз на сите видови услуги пресметан по девизните вредности во динари. Во рамките на услугите се опфаќаат и девизните дознаки и другите приватни трансфери од странство.

Извор на податоците за носителите на планирањето под:

A: Исто како и за показателот под 300 — Извоз на стоки по количина и вредност

E: Документацијата на народната банка на Југославија и на народните банки на социјалистичките републики и социјалистичките автономни покраини, за Социјалистичка Федеративна Република Југославија, социјалистичките републики и социјалистичките автономни покраини а за другите ОПЗ факултативно.

Во групата 35 — УВОЗ ПО КОЛИЧИНА И ВРЕДНОСТ показатели се:

350 — Увоз на стоки по количина и вредност, претставува увоз на стоки по количина искажан според царинската тарифа, односно според Номенклатурата на статистиката на надворешната трговија, пресметан според девизните вредности во динари.

Извор на податоците за носителите на планирањето под:

А и Е: Ист како и за показателите под 300 — Извоз на стоки по количина и вредност.

351 — Увоз на услуги по вредноста, претставува увоз на сите видови услуги, пресметан по девизните вредности во динари. Во рамките на услугите се опфаќаат другите приватни трансфери од странство.

Извор на податоците за носителите на планирањето под:

А и Е: Ист како и за показателите под 301 — Извоз на услуги по вредност.

Член 10

ВИД 4: ОПШТЕСТВЕН БРУТО ПРОИЗВОД, ОПШТЕСТВЕН ПРОИЗВОД, НАЦИОНАЛЕН ДОХОД, ВКУПЕН ПРИХОД И ДОХОД

Во групата **40 — ОПШТЕСТВЕН БРУТО ПРОИЗВОД** показатели се:

400 — Општествен бруто производ — вкупно, претставува вкупна вредност на бруто производството и услугите во општествениот и индивидуалниот сектор, без оглед дали производството е реализирано и наплатено или не.

Извор на податоците за носителите на планирањето под:

Е: СГЈ, билтени на Сојузниот завод за статистика и соодветните публикации на републичките и покраинските заводи за статистика за Социјалистичка Федеративна Република Југославија, за социјалистичките републики, односно социјалистичките автономни покраини, а за другите ОПЗ факултативно. Оваа пресметка се искажува по територијалниот принцип и по чистите дејности.

4000 — Општествен бруто производ на општествениот сектор.

Дефиницијата според показателот 400 — Општествен бруто производ вкупно.

Извор на податоците за носителите на планирањето под:

Е: Ист како и за показателот под 400 — Општествен бруто производ.

401 — Општествен производ — вкупно. Општествениот производ претставува вкупна вредност на финалното производство. Општествениот производ на општествениот сектор се добива како разлика помеѓу општествениот бруто производ на општествениот сектор и износот на материјалните трошоци, што се состојат од потрошокот на предметите на трудот, услугите и производствените услуги на другите производители.

Општествениот производ на индивидуалниот сектор претставува вкупна вредност на производството во овој сектор намалена за износот на материјалните трошоци. Општествениот производ вкупно — претставува збир на општествениот производ на општествениот и индивидуалниот сектор.

Извор на податоците за носителите на планирањето под:

Е: Ист како и за показателот под 400 — Општествен бруто производ.

4010 — Општествен производ на општествениот сектор. Дефиниција според показателот 401 — Општествен производ вкупно.

Извор на податоците за носителите на планирањето под:

Е: Ист како и за показателот под 400 — Општествен бруто производ.

402 — Национален доход — вкупно. Националниот доход претставува вкупна равнотежна вредност остварена со тековниот труд. Националниот доход на општествениот сектор се добива како разлика помеѓу општествениот производ и амортизацијата. Националниот доход на индивидуалниот сектор се добива на ист начин, а се утврдува врз основа на статистичките податоци и процени. Националниот доход вкупно претставува збир на националниот доход на општествениот и индивидуалниот сектор.

Извор на податоците за носителите на планирањето под:

Е: Ист како и за показателот под 400 — Општествен бруто производ.

4020 — Национален доход на општествениот сектор.

Дефиниција според показателот 402 — Национален доход — вкупно.

Извор на податоците за носителите на планирањето под:

Е: Ист како и за показателот под 400 — Општествен бруто производ.

Во групата

41 — ВКУПЕН ПРИХОД И ДОХОД показатели се:

- 410 — Вкупен приход. Претставува збир на сите приходи остварени во согласност со Законот за утврдување и распоредување на вкупниот приход и на доходот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 62/77 и 70/78).

Извор на податоците за носителите на планирањето под:

А, Г и Е: Завршните сметки на основните организации на здружен труд — Биланс на успехот (во натамошниот текст БУ) со АОП ознака 036.

- 411 — Материјални трошоци, претставуваат зкупно потрошени средства намалени за износот на амортизацијата според пропишаните минимални стапки.

Извор на податоците за носителите на планирањето под:

А, Г и Е: Завршните сметки на основните организации на здружен труд — БУ со АОП ознака (016 минус 010).

- 412 — Амортизација по пропишаните минимални стапки, претставува износ со кој се надоместува пренесената или намалената вредност на предметите или на материјалните права, кои претставуваат основни средства.

Извор на податоците за носителите на планирањето под:

А, Г и Е: Завршните сметки на основните организации на здружен труд — БУ со АОП ознака 010.

- 413 — Доход, претставува разлика помеѓу вкупниот приход и потрошените средства.

Извор на податоците за носителите на планирањето под:

А, Г и Е: Завршните сметки на основните организации на здружен труд — БУ со АОП ознака 017.

Во групата

42 — РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДОХОДОТ показатели се:

- 420 — Распореден доход, претставува износ на делот од доходот кој се распоредува за задоволување на заедничките и општите општествени потреби, на средства за работната заедница и за други намени.

Извор на податоците за носителите на планирањето под:

А, Г и Е: Завршните сметки на основните организации на здружен труд — БУ со АОП ознака 071.

- 4200 — Дел од доходот за заеднички потреби, претставуваат вкупни средства што се издвојуваат од доходот за задоволување на заедничките потреби.

Извор на податоците за носителите на планирањето под:

А, Г и Е: Завршни сметки на основните организации на здружен труд — БУ со АОП ознака (045 до 052).

- 4201 — Дел од доходот за општеопштествени потреби, претставува вкупни средства што се издвојуваат од доходот за задоволување на општите општествени потреби.

Извор на податоците за носителите на планирањето под:

А, Г и Е: Завршните сметки на основните организации на здружен труд — БУ со АОП ознака (053 + 054).

- 4202 — Дел од доходот за работната заедница, претставува износ на средства што се издвојува од доходот за потреби на работната заедница.

Извор на податоците за носителите на планирањето под:

А, Г и Е: Завршните сметки на основните организации на здружен труд — БУ со АОП ознака 055.

- 4203 — Дел од доходот за камати, претставува вкупен износ на средства издвоен од доходот за камати.

Извор на податоците за носителите на планирањето под:

А, Г и Е: Завршните сметки на основните организации на здружен труд — БУ со АОП ознака 069.

- 4204 — Дел од доходот за други намени и надомести, претставува издвојувања од доходот како што се издвојувања за: унапредување и заштита на човековата работна и животна средина; за чланарини; за општонародната и општествената самозаштита; за премии за осигурување и друго.

Извор на податоците за носителите на планирање под:

А, Г и Е: Завршните сметки на основните организации на здружен труд — БУ со АОП ознака (056 до 058 + 060 до 068 + 070).

Во групата. 43 — РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ЧИСТИОТ ДОХОД показатели се:

430 — **Распореден чист доход**, претставува дел од доходот што се добива кога од доходот за распоредување ќе се издвојат средства за обезбедување на заедничките и општите потреби и за други намени од доходот.

Извор на податоците за носителите на планирањето под:

А, Г и Е: Завршните сметки на основните организации на здружен труд — БУ со АОП ознака 085.

4300 — **Дел за личен доход**, претставува дел од чистиот доход што се издвојува за намирување на личните доходи.

Извор на податоците за носителите на планирањето под:

А, Г и Е: Завршните сметки на основните организации на здружен труд — БУ со АОП ознака 072.

4301 — **Дел за заедничка потрошувачка**, претставува дел од чистиот доход наменет за заедничка потрошувачка на работниците.

Извор на податоците за носителите на планирањето под:

А, Г и Е: Завршните сметки на основните организации на здружен труд — БУ со АОП ознака (073 до 076).

4302 — **Дел за проширување на материјалната основа на трудот**, претставува дел од чистиот доход за проширување и унапредување на материјалната основа на здружениот труд.

Извор на податоците за носителите на планирањето под:

А, Г и Е: Завршните сметки на основните организации на здружен труд — БУ со АОП ознака (077 до 080 + 083 + 084).

4303 — **Дел за средства на резервите**, претставува дел од чистиот доход што се издвојува за средства на резервите.

Извор на податоците за носителите на планирањето под:

А, Г и Е: Завршните сметки на основните организации на здружен труд — БУ со АОП ознака (081 + 082).

Во групата. 44 — ИЗДВОЈУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА показател е:

440 — **Издвојување на средствата за станбена изградба — вкупно**, претставува вкупни средства што се издвојуваат во текот на годината за станбена изградба од доходот и од личниот доход, вклучувајќи ги и средствата на организациите на здружен труд, средствата на солидарноста и друго.

Извор на податоците за носителите на планирањето под:

А и Г: Завршните сметки на основните организации на здружен труд — БУ со АОП ознака 075 и ПП со АОП ознака (115 + 152).

Е: Исто како и за носителите под А и Г вклучувајќи ги средствата на солидарноста и други извори на средства.

Во групата. 45 — ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА показател е:

450 — **Здружени средства — вкупно**, претставува здружени средства по основ на самоуправниот спогодби и договорите за основите на плановите и здружени средства за стопански намени надвор од основните организации на здружен труд.

Извор на податоците за носителите на планирањето под:

А: Завршните сметки на основните организации на здружен труд — БС со АОП ознака 329

Б: Завршните сметки на банките и другите финансиски организации — БС со АОП ознака (223 + 319)

В: Завршните сметки на заедниците на осигурување на имоти и лица — БС со АОП ознака (156 до 159 + 162 до 167)

Д: Завршните сметки на самоуправните интересни заедници — БС со АОП ознака 226

Г: Завршните сметки на месните заедници — БС со АОП ознака 139

Е: Документацијата на СОК, збирна обработка за одделни носители на планирањето.

Член 11

ВИД 5: ИНВЕСТИЦИИ

Во групата 50 — КАПАЦИТЕТИ ВО ИЗГРАДБА показател е:

500 — Инвестициона изградба на поважни нови капацитети, во физичките единици на мерка со техничко-технолошки и извозно-увозни карактеристики (претежно извоз, претежно домашен пазар, супституција на увозот и сл.), го опфаќа називот на објектот односно на капацитетот, со технички опис, со производствено-експлоатационата концепција (производи и услуги), со претсметковна вредност и со податоци за почетокот и завршување на изградбата; а се однесува на сите инвестициони намени, (стопански и вонстопански инвестиции — општествен стандард, станбена изградба и др.), и тоа само за поважни нови капацитети, а според Номенклатурата на намената и капацитетот на инвестиционите објекти, на Сојузниот завод за статистика, ноември 1973 година.

Извор на податоците за носителите на планирањето под:

А: Инвестиционно-техничката документација на основните организации на здружен труд — инвеститори.

Е: Врз основа на податоците под А и сопствените анкети.

Во групата 51 — БРУТО ИНВЕСТИЦИИ ВО ОСНОВНИ ФОНДОВИ показатели се:

510 — Бруто инвестиции во основни средства — вкупно, претставуваат вкупни бруто инвестиции во основни средства на општествениот и индивидуалниот сектор во текот на годината.

Извор на податоците за носителите на планирањето под:

Е: СГЈ — билтен „Инвестиције“ — СЗС и соодветни публикации на републичките и покраинските заводи за статистика, за Социјалистичка Федеративна Република Југославија, социјалистичките републики и социјалистичките автономни покраини. За другите ОПЗ факултативно.

5100 — Инвестиции во основни средства на производствените дејности, ги опфаќаат вкупните бруто инвестиции во основни средства на производствените дејности во текот на годината.

Извор на податоците за носителите на планирањето под:

Е: Исто како и за показателот под 510 — Бруто инвестиции во основни средства — вкупно.

5101 — Инвестиции во основни средства на непроизводствените дејности, ги опфаќаат вкупните бруто инвестиции во основни средства на непроизводствените дејности во текот на годината.

Извор на податоците за носителите на планирањето под:

Е: Исто како и за показателот под 510 — Бруто инвестиции во основни средства — вкупно.

Во групата 52 — БРУТО ИНВЕСТИЦИИ ВО ОСНОВНИ ФОНДОВИ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ СЕКТОР показатели се:

520 — Бруто инвестиции на општествениот сектор — вкупно, претставуваат вкупни бруто инвестиции во основни средства на општествениот сектор во текот на годината.

Извор на податоците за носителите на планирањето под:

А: Документацијата на основните организации на здружен труд по методологија и образецот ИНВ-01 на СЗС

Е: СГЈ билтен „Инвестиции“ — СЗС и други публикации на републичките и покраинските заводи за статистика, за Социјалистичка Федеративна Република Југославија, социјалистичките републики и социјалистичките автономни покраини а за другите ОПЗ факултативно.

5200 — Производствени инвестиции, опфаќаат вкупни бруто инвестиции во основни средства на производствените дејности на општествениот сектор во текот на годината.

Извор на податоците за носителите на планирањето под:

А и Е: Исто како и за показателот 520 — Бруто инвестиции на општествениот сектор — вкупно.

5201 — Непроизводствени инвестиции, опфаќаат вкупни бруто непроизводствени инвестиции во општествениот сектор во текот на годината.

Извор на податоците за носителите на планирањето под:

А и Е: Исто како и за показателот 520 — Бруто инвестиции на општествениот сектор — вкупно.

52010 — Инвестиции во станбена изградба опфаќаат вкупни инвестиции во станбена изградба.

Извор на податоците за носителите на планирањето под:

А, Г и Д: Ист како и за показателот 520 — под **А** — Бруто инвестиции на општествениот сектор — вкупно.

Е: Ист како и за показателот 520 — под **Е** Бруто инвестиции на општествениот сектор — вкупно.

5202 — Инвестиции во објекти на општествениот стандард од средствата на заедничката потрошувачка, опфаќаат инвестиции во објекти на општествениот сектор.

Извор на податоците за носителите на планирањето под:

А, Г, Д, Г и Е: Ист како и за показателот 52010.

Инвестиции во станбена изградба.

Во групата

53 — ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ ВО ОСНОВНИ ФОНДОВИ показатели се:

530 — Извори на финансирање на општествените бруто инвестиции во основни средства — вкупно, претставуваат финансирање на општествените бруто инвестиции во основни средства од сите извори.

Извор на податоците за носителите на планирањето под:

А, Б, В, Г, Д и Г: Интерна документација на односите носители на планирањето

Е: СГЈ билтен „Инвестиции“ на СЗС и други публикации на републичките и покраинските заводи за статистика.

5300 — Сопствени средства, претставуваат средства на инвеститорот потрошени за инвестиции.

Извор на податоците за носителите на планирањето под:

А, Б, В, Г, Д, Г и Е: Ист како и за показателот 530 — извори на финансирање на општествените бруто инвестиции во основни средства — вкупно.

5301 — Здружени средства, претставуваат извор на средствата користени за финансирање на општествените бруто инвестиции во основни средства според самоуправните спогодби и договорите за здружување на средства по основ на заеднички вложувања.

Извор на податоците за носителите на планирањето под:

А, Б, В, Г, Д, Г и Е: Ист како и за показателот 530 — Извори на финансирање на општествените бруто инвестиции во основни средства — вкупно.

5302 — Кредити и заеми домашни, претставуваат вкупни кредити и заеми за финансирање на инвестициите во основни средства на општествениот сектор, а можат да бидат во парична и стоковна форма.

Извор на податоците за носителите на планирањето под:

А, Б, В, Г, Д, Г и Е: Ист како и за показателот 530 — Извори на финансирање на општествените бруто инвестиции во основни средства — вкупно.

5303 — Кредити и заеми странски, претставуваат кредити и заеми од странски извори за финансирање на инвестициите во основни средства, кои можат да бидат во парична и стоковна форма.

Извор на податоците за носителите на планирањето под:

А, Б, В, Г, Д, Г и Е: Ист како и за показателот 530 — Извори на финансирање на општествените бруто инвестиции во основни средства — вкупно.

5304 — Заеднички вложувања со странски партнери, претставуваат средства добиени од странски партнери, по основ на заеднички вложувања.

Извор на податоците за носителите на планирањето под:

А, Б, и Е: Ист како и за показателот 530 — Извори на финансирање на општествените бруто инвестиции во основни средства — вкупно.

5305 — Средства на општествено-политичките заедници и фондовите, претставуваат дел од средствата за финансирање на инвестициите во основни средства што се обезбедуваат од средствата на општествено-политичките заедници и нивните фондови.

Извор на податоците за носителите на планирањето под:

А, Б, В, Г, Д, Г и Е: Ист како и за показателот 530 — Извори на финансирање на општествените бруто инвестиции во основни средства — вкупно.

5309 — Средствата на граѓаните, претставуваат средства што произгледуваат од заемите по разни основи и од самопридонесите, како и од други форми на ангажирање средства на граѓаните за финансирање на општествените инвестиции во основни средства, а можат да бидат во парична и стоковна форма.

Извор на податоците за носителите на планирањето под:

А, Д, Г и Е: Ист како и за показателот 530 — Извори на финансирање на општествените бруто инвестиции во основни средства — вкупно.

Во групата 55 — ИЗГРАДЕНИ СТАНОВИ И ПОВРШНИИ показатели се:

550 — Број на изградените станови — вкупно, претставува вкупен број на изградените (завршени) станови во општествениот и индивидуалниот сектор.

Извор на податоците за носителите на планирањето под:

Е: „СГЈ“ и статистичките годишници и билтени на републичките и покраинските заводи за статистика.

5500 — Број на изградените станови во општествениот сектор.

Извор на податоците за носителите на планирањето под:

А и Г: Документација на основните организации на здружен труд за изградените и купените станови.

Е: Ист како и за показателот 550 — Број на изградените станови — вкупно.

555 — Вкупно изградена станбена површина, опфаќа вкупно изградена станбена површина во m² во општествениот и индивидуалниот сектор.

Извор на податоците за носителите на планирањето под:

Г: Ист како и за показателот 550 — Број на изградените станови — вкупно.

5550 — Изградена станбена површина во општествениот сектор.

Извор на податоците за носителите на планирањето под:

А и Г: Ист како и за показателот 5500 — Број на изградените станови во општествениот сектор.

Е: Ист како и за показателот 550 — Број на изградените станови — вкупно.

Член 12

ВИД 6: ИЗВОРИ И ПЛАСМАНИ НА СРЕДСТВА НА БАНКИТЕ И ДРУГИТЕ ФИНАНСИСКИ ОРГАНИЗАЦИИ, НА ЗАЕДНИЦИТЕ НА ОСИГУРУВАЊЕ НА ИМОТИ И ЛИЦА И НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

Во групата 60 — ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА НА БАНКИТЕ показатели се:

600 — Извори на средства на банките — вкупно, претставуваат состојба на средствата од сите извори на крајот на пресметковниот период.

Извор на податоците за носителите на планирањето под:

Б и Е: Завршни сметки на билансите — БС со АОП ознака 446

6000 — Фонд на основните средства, претставува состојба на средствата на фондот на крајот на пресметковниот период.

Извор на податоците за носителите на планирањето под:

Б и Е: Завршните сметки на банките — БС со АОП ознака 449.

6001 — Здружени средства — вкупно, претставуваат состојба на изворите на вкупните здружени средства на банките на крајот на пресметковниот период.

Извор на податоците за носителите на планирањето под:

Б и Е: Завршни сметки на банките — БС со АОП ознака (450+591).

6002 — Долгорочни извори динарски — вкупно, претставуваат состојба на вкупниот износ на сите долгорочни динарски извори.

Извор на податоците за носителите на планирањето под:

Б и Е: Завршните сметки на банките — БС со АОП ознака 460+470+480+490+
+498+508)

- 6003 — Долгорочни извори на девизни средства, претставуваат состојба на сите долгорочни извори на девизни средства.
Извор на податоците за носителите на планирањето под:
Б и Е: Завршните сметки на банките — БС со АОП ознака 513.
- 6004 — Краткорочни извори на деловни средства — вкупно, претставуваат состојба на сите краткорочни, динарски и девизни извори на деловни средства.
Извор на податоците за носителите на планирањето под:
Б и Е: Завршните сметки на банките — БС со АОП ознака (533+611).

Во групата

- 61 — ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА НА ДРУГИТЕ ФИНАНСИСКИ ОРГАНИЗАЦИИ показател е:
- 610 — Извори на средства на другите финансиски организации — вкупно, претставуваат вкупни извори на сите краткорочни и долгорочни средства на другите финансиски организации.
Извор на податоците за носителите на планирањето под:
Б и Е: Завршните сметки на банките и на другите финансиски организации — БС со АОП ознака 446.

Во групата

- 62 — СРЕДСТВА НА ЗАЕДНИЦАТА НА ОСИГУРУВАЊЕ НА ИМОТИ И ЛИЦА показатели се:
- 620 — Средства на осигурување и реосигурување — вкупно, претставуваат вкупно остварени приходи на заедниците на осигурување на имоти и лица во текот на годината.
Извор на податоците за носителите на планирањето под:
Б и Е: Завршните сметки на заедниците на осигурување на имоти и лица -- Биланс на приходите и расходите (во натамошниот текст БПР) со АОП ознака 077.
- 6200 — Премии за осигурување — вкупно, претставуваат дел од вкупниот приход на заедниците на осигурување на имоти и лица остварен во текот на годината по основ на премии за осигурување на имоти и лица.
Извор на податоците за носителите на планирањето под:
Б и Е: Завршните сметки на заедниците на осигурување на имоти и лица — БПР со АОП ознака (054+060+066).
- 6201 — Премии за реосигурување — вкупно, претставуваат дел од приходите на заедниците на осигурување на имоти и лица по основ на премии за реосигурување од ризици и активните и пасивните реосигурувања.
Извор на податоците за носителите на планирањето под:
Б и Е: Завршните сметки на заедницата на осигурување на имоти и лица — БПР со АОП ознака (067 до 069).

Во групата

- 63 — ПРИХОДИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ показатели се:
- 630 — Приходи на самоуправните интересни заедници — вкупно, претставуваат вкупни приходи на самоуправните интересни заедници во текот на годината.
Извор на податоците за носителите на планирањето под:
Д и Е: Завршните сметки на самоуправните интересни заедници — БПР со АОП ознака (058+062+067+077+081+086)
- 6300 — Приходите од придонесите од доходот и од личните доходи на работниците, претставуваат приходи по овие основи од сите обврзници од здружениот труд.
Извор на податоците за носителите на планирањето под:
Д и Е: Завршните сметки на самоуправните интересни заедници — БПР со АОП ознака (058+062).
- 6301 — Приходи од личните доходи на работните луѓе и граѓаните, претставуваат приходи по сите основи од работните луѓе и граѓаните.
Извор на податоците за носителите на планирањето под:
Д и Е: Завршните сметки на самоуправните интересни заедници — БПР со АОП ознака 067.
- 6302 — Други приходи, ги претставуваат сите други приходи на СИЗ.
Извор на податоците за носителите на планирањето под:
Д и Е: Завршните сметки на самоуправните интересни заедници — БПР со АОП ознака (077+081+086).

Во групата 64 — ПЛАСМАНИ НА СРЕДСТВАТА НА БАНКИТЕ — вкупно показатели се:

640 — Пласмани на средствата на банките — вкупно, претставуваат збир на вкупните пласмани на банките со состојбата на крајот на пресметковниот период.

Извор на податоците за носителите на планирањето под:

Б и Е: Завршната сметка на банките — БС со АОП ознака (159+232+256+328).

6400 — Краткорочни пласмани — вкупно, претставуваат вкупен износ на динарските и девизните краткорочни пласмани на банките на крајот на пресметковниот период.

Извор на податоците за носителите на планирањето под:

Б и Е: Завршните сметки на банките — БС со АОП ознака (159+232).

6401 — Долгорочни пласмани — вкупно, претставуваат вкупен износ на динарските и девизните долгорочни пласмани на банките на крајот на пресметковниот период.

Извор на податоците за носителите на планирањето под:

Б и Е: Завршните сметки на банките — БС со АОП ознака (256+328).

Во групата 65 — ПЛАСМАНИ НА СРЕДСТВАТА НА ДРУГИТЕ ФИНАНСИСКИ ОРГАНИЗАЦИИ показател е:

650 — Пласмани на средствата на другите финансиски организации — вкупно, претставуваат вкупни пласмани со состојбата на крајот на пресметковниот период.

Извор на податоците за носителите на планирањето под:

Б и Е: Завршните сметки на другите финансиски организации — БС со АОП ознака (159+232+256+328).

Во групата 66 — РАСХОДИ НА СРЕДСТВАТА НА ЗАЕДНИЦАТА НА ОСИГУРУВАЊЕ НА ИМОТ И ЛИЦА показатели се:

660 — Расходи на средствата на осигурување на имоти и лица — вкупно, претставуваат вкупни расходи на средствата на заедницата на осигурување на имоти и лица на крајот на пресметковниот период.

Извор на податоците за носителите на планирањето под:

В и Е: Завршните сметки на заедниците на осигурување на имоти и лица — БПР со АОП ознака 046.

6600 — Расходи на средствата на осигурување, претставуваат вкупни расходи на средствата на осигурување на имоти и лица.

Извор на податоците за носителите на планирањето под:

В и Е: Завршните сметки на заедниците на осигурување на имоти и лица — БПР со АОП ознака 011.

6601 — Расходи на средствата на реосигурување, претставуваат вкупни расходи на средствата на реосигурување на имоти и лица.

Извор на податоците за носителите на планирањето под:

В и Е: Завршните сметки на заедниците на осигурување на имоти и лица — БПР со АОП ознака (012 до 014).

Во групата 67 — РАСХОДИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ показатели се:

670 — Расходи на самоуправните интересни заедници — вкупно, претставуваат вкупни расходи на самоуправните интересни заедници во текот на пресметковниот период.

Извор на податоците за носителите на планирањето под:

Д и Е: Завршните сметки на самоуправните интересни заедници — БПР со АОП ознака (003+008+018+024+033+043+049).

6700 — Расходи за ОЗТ по основ на слободна размена на трудот преку и во рамките на СИЗ.

Извор на податоците за носителите на планирањето под:

Д: Завршните сметки на самоуправните интересни заедници — БПР со АОП ознака 003.

6701 — Материјални расходи и амортизација.

Извор на податоците за носителите на планирањето под:

Д: Завршните сметки на самоуправните интересни заедници — БПР со АОП ознака 033.

6702 — Лични расходи, средства за работната заедница, давоци, придонеси и други давачки.

Извор на податоците за носителите на планирањето под:

Д: Завршните сметки на самоуправните интересни заедници — БПР со АОП ознака 049.

Член 13

ВИД 7: ДРУГИ ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ

Во групата 70 — ПРИМАЊА НА НАСЕЛЕНИЕТО показатели се:

700 — Вкупни примања на населението, ги опфаќаат сите парични примања од здружениот труд и од личниот труд со сопствени средства вклучувајќи ги потрошувачките кредити, инвестиционите заеми, паричните примања од земјоделството, вредноста на натуралната потрошувачка на сопствени производи и вредноста на разликата на залихите на земјоделските производи и добитокот.

Извор на податоците за носителите на планирањето под:

Е: СГЈ и статистички годишници на републичките и покраинските заводи за статистика и други статистички публикации за Социјалистичка Федеративна Република Југославија, социјалистичките републики и социјалистичките автономни покраини, а за другите ОПЗ факултативно.

701 — Вкупните примања на населението од здружениот труд, ги опфаќаат сите парични примања од здружениот труд и по основ на здружениот труд и по основ на примањата од општествената заедница, потрошувачките кредити и инвестиционите заеми.

Извор на податоците за носителите на планирањето под:

Е: Ист како и за показателот 700 — Вкупни примања на населението.

Во групата 71 — ИЗДАВАЊЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО показатели се:

710 — Вкупни издавања на населението, ги опфаќаат сите парични издатоци засметувајќи ги кредитите, заемот за набавка на артикли за лична потрошувачка како и други видови трошоци вклучувајќи ја и вредноста на натуралната земјоделска потрошувачка.

Извор на податоците за носителите на планирањето под:

Е: Ист како и за показателот 700 — Вкупни примања на населението.

711 — Вкупни издавања на населението за лична потрошувачка, ги претставуваат сите парични издавања на населението за стоките преку трговската мрежа (вклучувајќи го и прометот што се врши по пат на потрошувачки кредити), издатоците за угостителски и туристички стоки и услуги и занаетчиски услуги, за услугите на сообраќајот и врските, за станбено-комунални и културно-здравствени услуги за даноци и други издвојувања (штедење, отплати на кредити и слично). Кон тоа треба да се додаде и вредноста на натуралната потрошувачка пресметана по цените на производителите.

Извор на податоците за носителите на планирањето под:

Е: Ист како и за показателот 700 — Вкупни примања на населението.

Во групата 72 — БУЏЕТСКА ПОТРОШУВАЧКА показател е:

720 — Буџетска потрошувачка — вкупно, претставува расходи на буџетот на општествено-политичките заедници со кои се опфатени средствата за дејноста на органите, организациите и претставничките тела на општествено-политичките заедници, расходи за инвалидска и боречка заштита, народна одбрана што ги опфаќа средствата за територијалната одбрана и општествената самозаштита и нестопански инвестиции, односно сета потрошувачка на буџетите на општествено-политичките заедници, согласно со Законот за финансирање на општествено-политичките заедници (републичкиот и покраинскиот закон), поаѓајќи од бруто принципи во искажувањето на буџетските расходи.

Извор на податоците за носителите на планирањето под:

Е: Завршните сметки на буџетите на општествено-политичките заедници.

Член 14

ВИД 8: ИЗВЕДЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ

Во групата 80 — ПОКАЗАТЕЛИ НА ПРОДУКТИВНОСТА НА ТРУДОТ показатели се:

800 — Општествен производ на општествениот сектор по вработен, се утврдува така што општествениот производ на општествениот сектор ќе се подели со просечниот број на вработените за периодот за кој се утврдува општествениот производ — во постојани цени.

Извор на податоците за носителите на планирањето под:

Е: СГЈ и статистички годишници на републичките и покраинските заводи за статистика и други статистички публикации за Социјалистичка Федеративна Република Југославија, социјалистичките републики и социјалистичките автономни покраини а за другите ОПЗ факултативно.

Во групата

- 81 — ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ СО КОИ СЕ ИСКАЖУВААТ РЕЗУЛТАТИТЕ НА ТРУДОТ НА РАБОТНИЦИТЕ И РАБОТЕЊЕТО НА ОСНОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕН ТРУД СПОРЕД ЧЛЕН 140 ОД ЗАКОНОТ ЗА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ПОКАЗАТЕЛИ СЕ:**

Содржината на показателите од број 810 до 817 е утврдена според одредбите на член 140 од Законот за здружениот труд

Извор на податоците за носителите на планирањето под:

А и Е: Завршните сметки на основните организации на здружен труд. Методологија на пресметувањето — Прилог 2 од ова упатство.

Во групата

- 82 — ДРУГИ ИЗВЕДЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ, показатели се:**

Содржината на другите изведени показатели од бр. 820 до 822 е утврдена со Одлуката за показателите за искажување на резултатите од трудот на работниците и за работењето на основната организација на здружен труд („Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/78).

Извор на податоците за носителите на планирањето под:

А и Е: Завршните сметки на основните организации на здружен труд. Методологија на пресметувањето — Прилог 3 од ова упатство.

- 823 — Средства за репродукција во однос на просечно користените деловни средства.** се пресметуваат така што износот на средствата за репродукција ќе се подели со просечно користените деловни средства за периодот за кој се утврдуваат средства за репродукција.

Извор на податоците за носителите на планирањето под:

А и Е: Завршните сметки на основните организации на здружен труд. Методологија на пресметувањето — Прилог 3 од ова упатство.

- 824 — Отплати по инвестиционите кредити во однос на средствата за репродукција.** се пресметуваат така што износот на отплатите по инвестиционите кредити (отплати на кредити што втасуваат во наредната година, обврски по втасани, а неплатени отплати) ќе се подели со средства за репродукција за периодот за кој се утврдуваат отплатите.

Извор на податоци за носителите на планирањето под:

А и Е: Ист како и за показателот 823 — Средства за репродукција.

Во групата

- 83 — КОЕФИЦИЕНТИ НА СМЕНИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И НА СМЕНИТЕ НА ПОГОНСКИТЕ МАШИНИ И МОТОРИ** (според методологијата на Сојузниот завод за статистика) показатели се:

- 830 — Коефициент на смените на работниците,** коефициентот на смените на работниците се пресметува така што вкупниот број на работниците во сите смени ќе се подели со збирот на бројот на работниците кои работат во една смена, со половина работници на работните места на кои се работи во две смени и со една третина работници на работните места на кои се работи во три смени.

Извор на податоците за носителите на планирањето под:

А: Интерна документација на основните организации на здружен труд, а според методологијата на Сојузниот завод за статистика — Прилог 4 на ова упатство

Е: СГЈ и годишници на републичките и покраинските заводи за статистика и други статистички публикации за Социјалистичка Федеративна Република Југославија, социјалистичките републики и социјалистичките автономни покраини, а за другите ОПЗ факултативно.

- 831 — Коефициент на смените на погонските машини и мотори,** коефициентот на смените на погонските машини и мотори се пресметува така што силата на машините и на моторите користени во три смени ќе се помножи со три, во две смени со два и во една смена со еден, и тој збир ќе се подели со вкупната сила на погонските машини и мотори

Извор на податоците за носителите на планирањето под:

А: Интерната документација на основните организации на здружен труд, а според методологијата на Сојузниот завод за статистика — Прилог 4 од ова упатство.

Е: Ист како и за показателот 830 — Коефициент на смените на работниците.

Член 15

ВИД 9: ПОКАЗАТЕЛИ НА ПРОСТОРНИОТ РАЗВОЈ

Во групата 90 — НАМЕНА НА ПРОСТОРОТ показатели се:

900 — **Земјоделско земјиште**, престабува површина што се користат за земјоделско производство и опфаќаат: обработливи површини, пасишта, рибници, трски и мочуришта.

Извор на податоците за носителите на планирањето под:

Е: За општините, документацијата на катастрите на земјиштето. За другите ОПЗ факултативно.

901 — **Шумско земјиште**, опфаќа површина поголема од 5 ари, што е обраснато со шумски дрвја и служи за производство на шумски сортименти, или има заштитна функција и посебна намена без оглед на обраснатоста и височината на стеблото.

Извор на податоците за носителите на планирањето под:

Е: Ист како и за показателот 900 — Земјоделско земјиште.

902 — **Површини на населбите**, опфаќаат простор определен со урбанистички план или урбанистички ред односно основа, без површините резервирани за идното проширување и други намени. Ако овие планови не се донесени се зема изградената површина што ја дефинира надлежниот орган на општината.

Во населбата посебно да се искажат површините под згради (изградениот дел на населбата со дворовите), површините на населбата под сообраќајници со површините на дрворедите и насадите на сообраќајниците, зелените површини на населбите (површини на паркови, површини обраснати со зеленило наменети за рекреација, детски игралишта и гробишта) и други површини.

Извор на податоците за носителите на планирањето под:

Е: Надлежниот орган на општината, односно соодветни геодетски органи на управата или заводи.

903 — **Површини на водите**, опфаќаат вкупни површини под водите намалени за површините под водите во населбите, односно површините што се водат во катастарски земјишта како јавно добро на вода.

Извор на податоците за носителите на планирањето под:

Е: Ист како и за показателот 900 — Земјоделско земјиште.

904 — **Сообраќајни и енергетски површини вој од населба**, претставуваат вкупни површини под сообраќајници и енергетски површини намалени за површините под сообраќајници и енергетски површини во населбите.

Извор на податоците за носителите на планирањето под:

Е: Ист како и за показателот 900 — Земјоделско земјиште.

905 — **Неплодни и други површини**, се добиваат кога од вкупната површина ќе се одземе земјоделското и шумското земјиште, површините под водите и сообраќајниците и површините под зградите.

Извор на податоците за носителите на планирањето под:

Е: Ист како и за показателот 900 — Земјоделско земјиште.

Во групата 91 — ПРИРОДНИ РЕСУРСИ показатели се:

910 — **Обработливо земјоделско земјиште**, е земјишна површина на која се одгледуваат или можат да се одгледуваат полјоделски и градинарски посеви, повеќегодишни засади на трева и на кои се врши обработка, косидба и други земјоделски работи и по правило се собираат прилоси секоја година; обработливата површина ја претставува ораници и бавчи, овоштарници, лозја и ливади.

Извор на податоците за носителите на планирањето под:

А: Интерната документација на основните организации на здружен труд

Е: Ист како и за показателот 900 — Земјоделско земјиште.

911 — **Шуми (дрвна маса)**, претставуваат дрвна маса утврдена со катастарот на шумите а ја опфаќаат вкупната маса на дрвото мерено на трупот со корен и се однесуваат на масата на техничкото и огревното дрво и отпадоците што настануваат при сечење.

Извор на податоците за носителите на планирањето под:

А: Катастарот на шумите; односно шумско-стопанскиот план на општините (шумско-стопанска основа)

Е: Ист како и за показателот 900 — Земјоделско земјиште.

- 912 — Енергетски ресурси**, опфаќаат водни потенцијали, јаглен, нафта, земен гас, маслени шкрилци, геотермални и други видови извори на енергија. Количината на енергетската материја се изразува во 000 (за јаглен, нафта и сл.) и во Nm³ (за земен гас), а енергетскиот потенцијал на водите се изразува во GWh.

Извор на податоците за носителите на планирањето под:

А: Инвестиционно-техничката документација на основните организации на здружен труд

Е: Ист како и кај носителите на планирањето под А и документацијата на геолошките и хидрометеоролошките заводи.

- 913 — Рудни и минерални изобилија**, ги опфаќаат сите видови откриени рудници и копови на метали, неметали и слично според категоризацијата на рудните и минералните резерви, а се искажуваат во количини на рудното тело во 000 t и во процентот на основната супстанца, а според чл. 2, 5 и 6 од Законот за единствениот начин на утврдување, евидентирање и собирање на податоци за резервите на минерални сировини и подземни води и за билансот на тие резерви („Службен лист на СФРЈ“, бр. 53/77).

Извор на податоците за носителите на планирањето под:

А и Е: Ист како и за показателот 912 — енергетски ресурси.

Во групата

- 92 — СООБРАЌАЈНА, ВОДНА И КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА** показатели се:

- 920 — Патишта со современ коловоз**, (должина во km), претставуваат патна мрежа која има асфалтна или бетонска површина или патишта со камена коцка надвор од населбата.

Извор на податоците за носителите на планирањето под:

Е: Документацијата на службите на општините (СИЗ за патно стопанство) и друго за општините, а за другите ОПЗ факултативно.

- 921 — Железничка мрежа** (должина), опфаќа должина на железничките пруги со нормален колосек на ЈЖ и индустриските колосеци несметатјќи ги станичните капацитети.

Извор на податоците за носителите на планирањето под:

Е: Ист како и за показателот 920 — Патишта со современ коловоз.

- 922 — Канали за наводнување и одводнување** (должина), опфаќаат вкупна должина на каналите што служат за наводнување и одводнување на земјиштето.

Извор на податоците за носителите на планирањето под:

Е: Ист како и за показателот 920 — Патишта со современ коловоз.

- 923 — Водоводна мрежа** (должина и капацитети), опфаќа должина на главниот довод и должина на разводната мрежа. Под должина и главниот довод се подразбира должината на цевките за довод на водата од капираното извориште до резервоарот, односно должината на уредот за пречистување на водата за пиење или до колку резервоар не постои, од извориштето — каптажата до првиот крак на разводната мрежа, потоа и должината на цевководите помеѓу резервоарите на кои нема приклучоци кај системите со повеќе резервоари Исто така се подразбира и должината на цевководите помеѓу населбите снабдувачи и населбите потрошувачи на кои нема приклучоци (кај системите на заеднички, односно регионален водовод). Под должина на разводната мрежа се подразбира должината на водоводната мрежа од резервоарите до место на потрошувачката (без приклучоци и мрежа во зградата).

Извор на податоците за носителите на планирањето под:

Е: Ист како и за показателот 920 — Патишта со современ коловоз.

- 924 — Канализациона мрежа** (должина и уреди за пречистување), опфаќа должина на канализационата мрежа и должината на главниот колектор во која не се вклучува должината на приклучоците и мрежата по зградите. Под главен колектор се подразбира собирниот канал кој ги одведува водите од едниот дел или од целата населба до реципиентот или уредот за пречистување.

Извор на податоците за носителите на планирањето под:

Е: Ист како и за показателот 920 — патишта со современ коловоз.

III. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 16

Носителите на планирањето при изработката на анализата на изминатиот период и при утврдувањето на развојните можности за периодот за кој се донесува планот, во своите планови го искажуваат минимумот на задолжителните единствени показатели за 1978, 1979, 1980 и 1985 година, а кумулативно за период од 1981 до 1985 година, и тоа само за следните показатели: во вид 4 група 40 — за показатели 400 и 401 и во вид 5 група 51 — за показатели 510 (5100 и 5101), во групата 52 — за показатели 5200, 5201, 52010, 5202) во групата 53 — за показатели 530 (5300, 5301, 5302, 5303, 5304, 5305, 5309) и во групата 55 — за показатели 550 (5500), во согласност со член 2 став 2 од ова упатство.

Член 17

Вредносните показатели за изминатиот период се искажуваат во текушти цени, а за наредниот период за кој се донесува планот — во постојани цени.

Општествено-политичките заедници како постојани цени ги користат цените од последната година која му претходи на планскиот период (цените од 1980 година).

Член 18

Службите, органите и организациите од член 3 став 1 на ова упатство од својата статистичко-документациона основа обезбедуваат показатели за изминатиот период и за следење на остварувањето на плановите во планскиот период, според следното:

Службата на општественото книговодство показатели: 070, 075, 110, 120, 1203, 130, 1303, 410, 411, 412, 413, 420, 4200, 4201, 4202, 4203, 4204, 430, 4300, 4301, 4302, 4303, 440, 450, 600, 6000, 6001, 6002, 6003, 6004, 610, 620, 6200, 6201, 630, 6300, 6301, 6302, 640, 6400, 6401, 650, 660, 6600, 6601, 670, 6700, 6701, 6702, 810 до 817, 820, до 822, 823 и 824.

Заводите за статистика — показатели: 000, 001, 010, 011, 050, 051, 057, 058, 200, 201, 210, 211, 220, 230, 240, 300, 350, 400, 4000, 401, 4010, 402, 4020, 510, 5100, 5101, 520, 5200, 5201, 52010, 5202, 530, 5300, 5301, 5302, 5303, 5304, 5305, 5309, 550, 5500, 555, 5550, 700, 701, 710, 711, 800, 830 и 831. За показатели од овој став што не се собираат или не се обработуваат во согласност со програмите на статистичките истражувања предвидени со законите, како извор се користат расположивите податоци и евиденции на соодветни служби во општините, односно интерната документација и евиденција на соодветните носители на планирањето.

Другите органи и организации ги обезбедуваат односните показатели според изворите на податоците наведени во чл. 6 до 15 од ова упатство.

Член 19

Изворите на податоците за показатели што ги обезбедува Службата на општественото книговодство се дадени врз основа на билансите шема за 1978 година, освен за носителите на планирањето под А, за кои е користен Билансот на успехите и Посебните податоци за 1979 година.

Член 20

Самоуправните организации и заедници и општествено-политичките заедници ова упатство го применуваат и користат за подготвување и донесување на своите среднорочни планови за периодот од 1981 до 1985 година, како и за остварување на своите планови, по години, во наведениот плански период.

Член 21

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 23/89

28 септември 1979 година

Белград

Генерален директор на
Сојузниот завод за општествено
планирање,
Спасоје Меденица, с. р.

Прилог 1

НОМЕНКЛАТУРА НА ПОВАЖНИТЕ ПРОИЗВОДИ ЗА ИСКАЖУВАЊЕ НА ПЛАНОВИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ

А) Поширока номенклатура на индустриските и земјоделските производи

1. ИНДУСТРИСКИ ПРОИЗВОДИ

ГРАНКА 0101 — Електростопанство

1. Електроенергија

010101 01 20 Хидроелектрична енергија на електро-
стопанските електрани

MWh

010101 02 28	Хидроелектрична енергија на индустриските електрани	MWh
010102 01 26	Термоелектрична енергија на електростопанските електрани	MWh
010102 02 23	Термоелектрична енергија на индустриските електрани	MWh
010103 01 21	Нуклеарна — електрична енергија	MWh

ГРАНКА 0102 — Производство на јаглен

2. Јаглен	010201 01 24	Камен јаглен	тони
	010202 01 20	Мрк јаглен	тони
	010203 02 22	Лигнит	тони

ГРАНКА 0103 — Преработка на јаглен

3. Кокс	010301 01 28	Крупен металуршки кокс	тони
	010301 02 25	Леарски кокс	тони
	010301 03 22	Ситен металуршки кокс	тони

ГРАНКА 0104 — Производство на нафта и земен гас

4. Сурова нафта	010410 01 20	Сурова нафта	тони
5. Природен гас	010420 01 25	Земен гас	мил. m ³

ГРАНКА 0105 — Производство на деривати на нафта

6. Бензин	010500 01 20	Суров бензин	тони
	010500 02 24	Бензин	тони
7. Дизел гориво (гасно масло)	010500 00 26	Дизел гориво Д-1, Д-2, Д-3 и Д-4	тони
8. Масло за ложење (мазут)	010500 08 20	Масло за ложење	тони

ГРАНКА 0106 — Производство на железна руда

9. Железна руда	010600 01 23	Железна руда до 42% Fe	тони
	010600 02 20	Железна руда од 42% Fe	тони
10. Концентрат на железо	010600 04 25	Концентрат на железо	тони

ГРАНКА 0107 — Црна металургија

11. Сурово железо	010711 03 21	Бело железо од високи електро-продукциони печки	тони
	010711 04 29	Сурово железо	тони
12. Суров челик	010712 01 22	Инготи од челик од кислородни конвертори	тони
	010712 02 20	Континуирано леани одливки од кислородни конвертори	тони
	010712 03 27	Суров челик за леарница од кислородни конвертори	тони
	010712 04 24	Инготи од челик од СМ печки	тони
	010712 05 21	Континуирани леани одливки од СМ печки	тони
	010712 06 29	Суров челик за леарници од СМ печки	тони
	010712 07 26	Инготи од челик од ЕЛ печки	тони
	010712 08 23	Континуирани леани одливки од ЕЛ печки	тони
	010712 09 20	Суров челик за леарница од ЕЛ печки	тони
	010712 10 21	Одливки од челик	тони

13. Валани производи	010713 02 25	Железнички шини	тони
	010713 03 22	Тежок и лесен обработен колосечен прибор	тони
	010713 04 20	Тежок и лесен суров колосечен прибор	тони
	010713 05 27	Тешки носачи	тони
	010713 06 24	Тежок аголен челик	тони
	010713 07 21	Други тешки профили	тони
	010713 08 29	Валана жица од обичен и квалитетен челик	тони
	010713 09 26	Бетонски челик — мазен	тони
	010713 10 27	Бетонски челик — ребрест	тони
	010713 13 29	Други профили	тони
	010713 14 26	Бродски дебел лим	тони
	010713 15 23	Други дебели лимови	тони
	010713 16 20	Бродски средни лимови (3—5 mm)	тони
	010713 17 28	Други средни лимови	тони
	010713 18 25	Топло валани обични и квалитетни тенки лимови	тони
	010713 19 22	Ладно валани динамо и трафо лимови	тони
	010713 20 23	Други ладно валани лимови од сите димензии и квалитет	тони
	010713 21 20	Ладно валани ленти од сите димензии и квалитет	тони
	010713 22 28	Ладно одлеани профили	тони
	010713 23 28	Ладно валани бандажи и тркала	тони
	010713 24 22	Безрабни цевки	тони
	010713 25 20	Влечен, лупен и брусен челик од обичен и квалитетен челик	тони
	010713 26 27	Патентирана жица	тони
	010713 27 24	Друга влечена жица	тони
	010713 28 21	Поцинкувана жица	тони
	010713 29 29	Заварени цевки	тони
	010713 30 20	Базни лимови, средни, тенки и фини	тони
	010713 31 27	Поцинкувани лимови и ленти, средни, тенки и фини	тони
	010713 32 24	Други превлечени лимови, пластифицирани и др.	тони
	010713 33 21	Ковани производи од тешка ковачница	тони

ГРАНКА 0108 — Производство на руди на обоени метали

14. Руда на бакар	010810 01 25	Руда на бакар	тони
15. Оловно-цинкова руда	010820 01 20	Оловно-цинкова руда	тони
16. Боксит	010830 01 24	Боксит	тони
17. Руда на антимон	010890 04 23	Руда на антимон	тони
18. Концентрат на пирит	010890 18 29	Концентрат на пирит	тони

ГРАНКА 0109 — Производство на обоени метали

19. Електролитен бакар	010910 03 23	Електролитен бакар од свежи суровини	тони
	010910 04 20	Електролитен бакар — претопен	тони
20. Рафинирано олово	010920 02 20	Рафинирано олово	тони
21. Цинк	010930 03 22	Рафиниран цинк	тони
	010930 04 20	Електролитичен цинк	тони
22. Алуминиум	010942 01 23	Алуминиум во инготи од свежи суровини	тони
	010942 02 20	Алуминиум во инготи — претопен	тони

23. Антимон	010991 01 20	Антимон — регулус	тони
24. Жива	010992 01 26	Жива, метал	тони

ГРАНКА 0111 — Производство на неметални минерали (без градежен материјал)

25. Азбестна руда	011111 01 23	Руда на азбест	тони
26. Суров магнезит	011112 01 29	Суров магнезит	тони
27. Сол	011121 01 36	Морска сол за човечка и добиточна исхрана	тони
	011129 01 30	Камена сол за човечка и добиточна исхрана и за индустријата	тони
	011129 03 34	Вакуумирана сол	тони

ГРАНКА 0112 — Преработка на неметални минерали (без градежен материјал)

28. Рамно стакло	011211 01 27	Рамно стакло прозорско (условни условна илјада m ² сведени на 2 mm дебелина)	m ²
	011211 02 24	Рамно стакло, леано (условни условна илјада сведени на 2 mm дебелина)	m ²
29. Амбалажно стакло	011212 01 22	Амбалажно стакло	тони
	011212 02 20	Лабораториско стакло	тони
30. Шупливо стакло	011219 01 39	Шупливо стакло за широка потрошувачка, од рачна изработка	тони
	011219 02 36	Шупливо стакло за широка потрошувачка, машинска изработка	тони
	011219 03 25	Друго шупливо стакло	тони
31. Синтер-магнезит	011220 02 23	Синтер-магнезит	тони
32. Шамотен огноотпорен материјал	011220 04 28	Шамотни тули	тони
	011220 05 25	Шамотен малтер и брашно	тони

ГРАНКА 0113 — Металопреработувачка дејност

33. Печки и шпорети	011390 07 33	Печки на гас и греалки	t/парч.
	011390 08 30	Шпорети и решоа на гас	t/парч.
	011390 09 38	Бојлери на гас	t/парч.
	011390 10 39	Печки на течни горива	t/парч.
	011390 11 36	Шпорети на течни горива	тони
	011390 12 33	Печки на цврсти горива	тони
	011390 13 30	Шпорети на цврсти горива	t/парч.

ГРАНКА 0114 — Машиноградба

34. Енергетски неелектрични машини	011411 01 16	Погонски и парни котли и уреди	тони
	011411 02 13	Водени турбини	t/парч./kW
	011411 03 10	Парни турбини	t/парч./kW
	011411 04 18	Бродски мотори со внатрешно согорување	t/парч./KS
	011411 05 15	Парни и машини на гас	t/парч./KS
	011411 06 12	Други мотори со внатрешно согорување, освен мотори за друмски моторни возила и авиони	t/парч./KS
35. Градежни машини	011412 02 19	Машини и уреди за градежништвото	тони
36. Машини за обработка на метали	011413 01 17	Машини работилки за обработка на метали	тони
37. Земјоделски машини	011420 01 15	Мотокултиватори	тони
	011420 02 12	Мотокосачки	тони
	011420 03 10	Комбајни	тони
	011420 04 17	Други земјоделски машини, справи и орудија	тони

ГРАНКА 0115 — Производство на сообраќајни средства (без бродоградба)

38. Товарни вагони	011511 02 17	Товарни и други специјални вагони и возила	t/парч.
39. Камиони	011522 04 11	Камиони и камионети, (производство од домашни делови над 75%)	t/парч.
	011522 05 19	Камиони и камионети (монтажа од увозни делови над 75%)	t/парч.
40. Автобуси	011522 06 16	Автобуси — комплетно производство	t/парч.
	011522 07 13	Автобуси — монтажа на каросеријата на шасијата	t/парч.
41. Автомобили	011523 01 31	Патнички автомобили (производство од домашни делови над 75%)	t/парч.
	011523 02 39	Патнички автомобили (монтажа од увозни делови над 75%)	t/парч.
42. Трактори	011524 01 10	Трактори рачни	t/парч.
	011524 02 18	Трактори на тркала	t/парч.
	011524 03 15	Трактори гасеничари	t/парч.
43. Мотоцикли	011525 01 32	Мотоцикли	t/парч.
	101525 02 30	Мопеди	t/парч.

ГРАНКА 0117 — Производство на електрични машини и апарати

44. Ротациони машини	011710 01 11	Големи ротациони машини без прибор (над 100 KW)	t/парч./kW
	011710 02 19	Средни ротациони машини без прибор (од 10 до 100 KW)	t/парч./kW
	011710 03 16	Мали ротациони машини без прибор (до 10 KW)	t/парч./kW
	011710 04 13	Микромотори	t/парч./kW
	011710 05 10	Електромотори и агрегати за влеча	t/парч./kW
45. Ефектни трансформатори	011710 09 10	Ефектни трансформатори	t/парч./kW
46. Телевизиски приемници	011722 03 38	Телевизиски приемници црно-бели	парч.
	011722 04 35	Телевизиски приемници во боја	парч.
47. Кабли	011730 08 20	Кабли	тони
48. Фрижидери	011742 01 32	Фрижидери за домаќинството	t/парч./hl
49. Машини за перење долни алишта	011743 01 38	Машини за перење и сушење на долни алишта	t/парч.

ГРАНКА 0118 — Производство на базни хемиски производи

50. Амонијак	011810 02 20	Амонијак 100%	тони
51. Азотна киселина	011810 04 25	Азотна киселина, технички и хемиски чиста 100%	тони
52. Сулфурна киселина 66 Ве	011810 05 22	Сулфурна киселина 66° Ве	тони
53. Каустична сода	011810 08 24	Натриум-хидроксид-солвај	тони
54. Калцинирана сода	011810 15 29	Натриум-карбонат	тони
55. Калциум карбонат	011810 25 25	Калциум карбит	тони
56. Азотни ѓубриња (20% N)	011820 07 21	Количина на N во азотните ѓубриња	тони
	011820 15 23	Количина на N во комплексните ѓубриња	тони
	011820 19 22	Количина на N во мешаните ѓубриња	тони
57. Фосфорни ѓубриња (16,5% P ₂ O ₅)	011820 13 29	Количина на P ₂ O ₅ во фосфорните ѓубриња	тони
	011820 16 20	Количина на P ₂ O ₅ во комплексните ѓубриња	тони
	011820 20 23	Количина на P ₂ O ₅ во мешаните ѓубриња	тони

58. Хемиски влакна	011831 01 28	Полиакрилни влакна	тони
	011831 02 25	Полиамиден филманет	тони
	011831 03 22	Полиестерски филамент	тони
	011831 04 20	Полипропилни влакна	тони
	011831 05 27	Целулозно влакно од памучен тип	тони
	011831 06 24	Целулозно влакно од волнен тип	тони
	011831 07 21	Рајон	тони
	011831 08 29	Корд	тони
59. Вештачки маси	011832 01 23	Карейнски вештачки маси	тони
	011832 02 20	Индустриска нитроцелулоза	тони
	011832 03 28	Карбоксиметил-целулоза	тони
	011832 04 25	Целофан	тони
	011832 05 22	Други вештачки маси врз база на целулоза	тони
	011832 06 20	Фенопласти	тони
	011832 07 27	Аминопласти	тони
	011832 08 24	Полистирол	тони
	011832 09 21	Полиетилен	тони
	011832 10 22	Полиестери	тони
	011832 11 20	PVC прав	тони
	011832 13 24	Поливинил-ацетат 100%	тони
	011832 14 21	Други вештачки маси	тони

ГРАНКА 0119 — Преработка на хемиски производи

60. Сапуни	011920 01 30	Сапуни	ефективни тони
61. Детергенти	011920 02 37	Детергенти течни и прашочни	ефективни тони
	011920 03 34	Индустриски детергенти	ефективни тони
	011920 04 31	Помошни средства за перење	ефективни тони
	011920 05 39	Средства за чистење	ефективни тони
62. Премачкувачки средства	011930 03 20	Фирниси	тони
	011930 04 28	Маслени бои	тони
	011930 05 25	Графички бои	тони
	011930 06 22	Лакови и емајли	тони
	011930 07 20	Премачкувачки средства за градежништвото	тони
	011930 08 27	Премачкувачки средства за металната индустрија	тони
	011930 09 24	Премачкувачки средства за дрвната индустрија	тони
	011930 10 25	Премачкувачки средства за бродоградбата	тони
	011930 11 22	Други премачкувачки средства	тони

ГРАНКА 0121 — Производство на градежен материјал

63. Цемент	012120 01 20	Портланд цемент	тони
	012120 02 28	Други видови цемент	тони
64. Тула	012130 01 25	Шуплива и дупчеста тула од нормален формат	илј. парч. N. F.
	012130 02 22	Шуплива дупчеста тула во блокови	илј. парч. N. F.
	012130 03 20	Полна тула	илј. парч. N. F.
	012130 04 27	Блокови за тавани — монтажа	илј. парч./m²

65. Азбестни производи	012141 01 25	Азбестно-цементен покривен материјал	тони
	012141 02 22	Азбестно-цементни цевки	тони
	012141 03 20	Други азбестно-цементни производи	тони

ГРАНКА 0122 — Производство на режана граѓа и плочи

66. Режана граѓа од иглолисници	012201 01 20	Режана граѓа од иглолисници	m ³
67. Режана граѓа од широколисници	012201 02 28	Режана граѓа од даб и дабова фриза	m ³
	012201 03 25	Режана граѓа од бука и букова фриза	m ³
	012201 04 22	Режана граѓа од топола и други широколисници	m ³
	012201 05 20	Режана граѓа од јасен и други широколисници	m ³
	012201 06 27	Режана граѓа од екзоти	m ³
68. Лесонит плочи	012202 05 25	Лесонит плочи, необлагородени	илј. m ³

ГРАНКА 0123 — Производство на финални производи од дрво

69. Мебел	012310 01 31	Спални соби во гарнитури	гарнитура
	012310 02 39	Спални соби во елементи	парче
	012310 03 36	Други соби во гарнитури	гарнитура
	012310 04 33	Други соби во елементи	парче
	012310 05 30	Кујни во гарнитури	гарнитура
	012310 06 38	Кујни во елементи	парче
	012310 07 35	Тапациран мебел	парче
	012310 08 32	Нетапациран мебел	парче
	012310 09 30	Друг ситен куќен мебел	парче
	012310 10 49	Канцелариски и училишен мебел	парче
	012310 11 38	Столови и друг мебел	парче

ГРАНКА 0124 — Производство и преработка на хартија

70. Целулоза	012410 01 27	Небелена сулфитна целулоза	тони
	012410 02 24	Белена сулфитна целулоза од иглолисници	тони
	012410 03 21	Белена сулфитна целулоза од широколисници	тони
	012410 04 29	Белена сулфитна целулоза од растителни стебла	тони
	012410 05 26	Белена целулоза за вискоза	тони
	012410 06 23	Небелена сулфатна целулоза	тони
	012410 07 20	Белена сулфатна целулоза	тони
	012410 08 28	Полухемиска целулоза	тони

ГРАНКА 0125 — Производство на текстилни предива и ткаенини

71. Памучна преѓа	012512 01 21	Памучна чешлана преѓа	ефективни тони
	012512 02 29	Чешлана преѓа од памучен тип	ефективни тони
	012512 03 26	Памучна кардирана преѓа	ефективни тони
	012512 04 23	Кардирана преѓа	ефективни тони
	012512 05 20	Цел-преѓа од памучен тип	ефективни тони
	012512 06 28	Синтетичка преѓа 100% од памучен тип	ефективни тони

	012512 07 25	Вигон преѓа	ефективни тони
72. Волнена преѓа	012513 01 27	Болнен чешланец (камцуг)	ефективни тони
	012513 02 24	Волнена влачена преѓа	ефективни тони
	012513 03 21	Волнена чешлана преѓа и волница	ефективни тони
	012513 04 29	Чешлана преѓа од волнен тип и волница	ефективни тони
	012513 05 26	Цел-преѓа од волнен тип	ефективни тони
	012513 06 23	Синтетичка преѓа 100% од волнен тип	ефективни тони
73. Ткаенини (памучни, волнени и свилени)	012521 01 39	Памучни ткаенини	илј. m ²
	012521 02 36	Памучни ткаенини во мешаница со синтетика	илј. m ²
	012521 03 33	Ткаенини од 100% вештачко влакно од памучен тип	илј. m ²
	012521 04 30	Памучни кебиња и прекривачи	илј. парч.
	012522 01 34	Волнени ткаенини од влачена преѓа	илј. m ²
	012522 03 39	Чешлани ткаенини од волнен тип	илј. m ²
	012522 04 36	Ткаенини од 100% вештачко влакно	илј. m ²
	012522 05 33	Волнени кебиња	илј. парч.
	012524 01 35	Ткаенини од природна свила	илј. m ²
	012524 02 32	Ткаенини од вештачка свила — рајон	илј. m ²
	012524 03 30	Ткаенини од синтетички филамент	илј. m ²
	012524 04 37	Кебиња и прекривачи од 100% синтетика	илј. m ² /илј. парч.

ГРАНКА 0126 — Производство на готови текстилни производи

74. Конфекција на долни алишта	012621 01 32	Конфекција на долни алишта	илј. m ²
75. Конфекција на облека	012622 01 38	Конфекција на облека од текстил	илј. m ²

ГРАНКА 0127 — Производство на кожа и крзно

76. Горна кожа	012701 02 26	Крупна горна кожа	илј. m ²
	012701 03 23	Друга крупна горна кожа	илј. m ²
	012702 01 24	Горна свинска кожа и велур	илј. m ²
	012703 02 27	Ситна горна кожа	илј. m ²

ГРАНКА 0128 — Производство на кожни чевли и галантерија

77. Кожни чевли	012810 01 30	Тешки кожни чевли	илј. чифта
	012810 02 37	Машки кожни чевли	илј. чифта
	012810 03 34	Женски кожни чевли	илј. чифта
	012810 04 31	Детски кожни чевли	илј. чифта
	012810 05 39	Кожни сандали	илј. чифта
	012810 06 36	Други кожни чевли	илј. чифта

ГРАНКА 0129 — Преработка на каучук

78. Гуми за возила	012901 01 34	Надворешни вело-гуми	тони/илј. парч.
	012901 02 31	Внатрешни вело-гуми	тони/илј. парч.
	012901 13 20	Надворешни мото-гуми	тони/илј. парч.
	012901 04 28	Надворешни автомобилски гуми	тони/илј. парч.
	012901 05 25	Надворешни камионски и автобуски гуми	тони/илј. парч.
	012901 06 22	Надворешни гуми за трактори и други земјоделски машини	тони/илј. парч.

012901 07 20	Надворешни гуми за дамperi, за градежна, рударска и патна механизација	тони/илј. парч.
012901 08 27	Надворешни гуми за вилушкari и други средства за внатрешен транспорт	тони/илј. парч.
012901 09 24	Авиогуми и други надворешни гуми	тони/илј. парч.
012901 10 25	Внатрешни авто, мото, авио и други гуми	тони/илј. парч.
012901 11 22	Протектирани надворешни гуми	тони/илј. парч.

ГРАНКА 0130 — Производство на прехранбени производи

79. Брашно од бели жита	013010 01 39	Брашно од бели жита ¹⁾	тони
80. Преработка и конзервирање на овошје и зеленчук	013030 09 36	Конзервиран зеленчук	тони
81. Колење на добиток	013041 01 38	Свежо месо (од сите видови)	тони
82. Преработка и конзервирање на месо	013042 03 38	Конзерви од месо	тони
83. Шеќер	013060 01 31	Шеќер	тони
84. Масло за јадење	013080 02 38	Рафинирано масло	тони
85. Пиво	013112 03 38	Пиво	hl
86. Тутун	013310 01 21	Ферментиран тутун	тони

2. ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ²⁾**ГРАНКА 0201 — Земјоделско производство****1. Земјоделство**

020110

1. Производство на жита

Пченица	тони
Рж	тони
Јачмен	тони
Ориз	тони
Овес	тони
Пченка	тони

2. Производство на индустриски растенија

Шеќерна репка	тони
Сончоглед	тони
Соја	тони
Маслодајна репка	тони
Маслинки	тони
Тутун	тони
Хмељ	тони
Памук	тони
Коноп за влакно	тони
Лен за влакно	тони

3. Производство на зеленчук

Компири	тони
Грав	тони
Домати	тони
Пиперки	тони
Кромид	тони

¹⁾ Вклучувајќи и услужно мелење.²⁾ Засега не постои номенклатура на земјоделски производи, па шифрите не се запишани.

2. Овоштарство

020120

4. Овоштарство

Јаболки	тони
Круши	тони
Сливи	тони
Дуњи	тони
Преши	тони
Вишни	тони
Кајсии	тони
Праски	тони
Ореви	тони
Грозје	тони

3. Стоچارство

020140

5. Стоچارство

Свежо месо — вкупно	тони
— говедско месо	тони
— свинско месо	тони
— овчо месо	тони
— живинско месо	тони
Млеко	илј. литри
Јајца	илј. парч.
Волна	тони

4. Рибарство

020301

6. Рибарства

Риби — вкупно	тони
— морски риби	тони
— слатководни риби	тони

Б. Потесна номенклатура на индустриските и земјоделските производи

1. ИНДУСТРИСКИ ПРОИЗВОДИ

1. Електроенергија	MWh
2. Јаглен	тони
3. Кокс	тони
4. Сурова нафта	тони
5. Природен гас	илј. m ³
6. Бензин	тони
7. Дизел гориво (гасно масло)	тони
8. Масло за ложење (мазут)	тони
9. Железна руда	тони
10. Концентрат за железо	тони
11. Сурово железо	тони
12. Суров челик	тони
13. Валани производи	тони
14. Бакарна руда	тони
15. Оловно-цинкова руда	тони
16. Боксит	тони
17. Антимонова руда	тони
18. Концентрат за пирит	тони
19. Електролитен бакар	тони
20. Рафинирано олово	тони
21. Цинк	тони

22. Алуминиум	тони
23. Антимон	тони
24. Жива	тони
25. Азбестна руда	тони
26. Суров магнезит	тони
27. Сол	тони
28. Рамно стакло	илј. m ²
29. Амбалажно стакло	тони
30. Шупливо стакло	тони
31. Синтер-магнезит	тони
32. Шамотен огноотпорен материјал	тони
33. Печки и шпорети	t/парч.
34. Енергетски неелектрични машини	тони/парч.; KW, KS
35. Градежни машини	тони
36. Машини за обработка на метали	тони
37. Земјоделски машини	тони
38. Товарни вагони	t/парч.
39. Камioni	t/парч.
40. Автобуси	t/парч.
41. Автомобили	t/парч.
42. Трактори	t/парч.
43. Мотоцикли	t/парч.
44. Ротациони машини	t/парч./KW

45. Ефектни трансформатори	t/парч./kVA	79. Брашно од бели жита	тони
46. Телевизиски приемници	000 парч.	80. Преработка и конзервирање на овошје и зеленчук	тони
47. Кабли	000 t.	81. Колење на добиток	тони
48. Фрижидери	t/парч./hl	82. Преработка и конзервирање на месо	тони
49. Машини за перење алишта	t/парч.	83. Шеќер	тони
50. Амонијак	тони	84. Масло за јадење	тони
51. Азотна киселина	тони	85. Пиво	hl
52. Сулфурна киселина 66 Be	тони	86. Ферментиран тутун	тони
53. Каустична сода	тони		
54. Калцинирана сода	тони		
55. Калциум карбид	тони		
56. Азотни ѓубриња (20% N)	тони		
57. Фосфорни ѓубриња (16,5% P ₂ O ₅)	тони		
58. Хемиски влакна	тони		
59. Вештачки маси	тони		
60. Сапуни	тони		
61. Детергенти	тони		
62. Премачкувачки средства	тони		
63. Цемент	тони		
64. Тула	илј. парч. N. F. ¹⁾		

2. ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ

65. Азбестни производи	тони	1. Пченица	тони
66. Режана граѓа од иглолисници	m ³	2. Пченка	тони
67. Режана граѓа од широколисници	m ³	3. Шеќерна репка	тони
68. Лесонит плочи	илј. m ²	4. Тутун	тони
69. Мебел	гарнитура	5. Сончоглед	тони
70. Целулоза	тони	6. Соја	тони
71. Памучна преѓа	ефективни тони	7. Маслоједна репка	тони
72. Волнена преѓа	тони	8. Компир	тони
73. Ткаенини (памучни, волнени и свилени)	илј. m ²	9. Јаболки	тони
74. Конфекција на долни алишта	илј. m ²	10. Круши	тони
75. Конфекција на облека	илј. m ²	11. Грозје	тони
76. Горна кожа	илј. m ²	12. Свежо месо — вкупно	тони
77. Кожни чевли	илј. чифта	13. Говедско месо	тони
78. Гуми за возила	тони/илј. парч.	14. Свинско месо	тони
		15. Овчо месо	тони
		16. Живинско месо	
		17. Млеко	илј. лит.
		18. Јајца	илј. парч.
		19. Волна	тони
		20. Риби — вкупно	тони

¹⁾ Нормалниот формат има пропорции 25 × 12 × 6,5 см. Еден блок нестандарден формат се пресметува на стандардниот врз основа на зафатнината. Ако блокот по својата зафатнина заменува три тули од нормален формат, тогаш бројот на таквите блокови се множи со три.

Прилог 2

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ СО КОИ ЗАДОЛЖИТЕЛНО СЕ ИСКАЖУВААТ РЕЗУЛТАТИТЕ ОД РАБОТАТА НА РАБОТНИЦИТЕ И ОД РАБОТЕЊЕТО НА ОСНОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕН ТРУД СПОРЕД ЧЛЕН 140 ОД ЗАКОНОТ ЗА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

Реден број	Опис на показателите и на елементите	Број на ознаката за АОП	Начин на пресметување на показателите врз основа на ознаките за АОП од образецот на завршната сметка за 1979 година
------------	--------------------------------------	-------------------------	---

1	2	3	4
1. Доход по еден работник (811)			(017 : 143)
— доход		017	
— просечен број на вработените врз база на вкалкулираните часови на работа		143	
2. Доход во однос на просечно користените средства (812)			(017 : 141) × 100
— доход		017	

1	2	3	4
— просечно користени средства (основни и обртни)	141		
3. Остварен чист доход по еден работник		(091 : 143)	
— остварен чист доход	091		
— просечен број на вработените врз база на вкалкулираните часови на работа (813)	143		
4. Акумулација во однос на доходот (814)		$[(059 + 077 \text{ до } 084) : 017] \times 100$	
— дел од доходот за амортизација пресметана над износот според пропишаните минимални стапки	059		
— дел од чистиот доход за деловниот фонд	077		
— дел од чистиот доход за унапредување на материјалната основа на работата	078		
— дел од чистиот доход што е резултат на исклучителни погодности за деловниот фонд	079		
— дел од чистиот доход што е резултат на исклучителни погодности за развој на материјалната основа на здружениот труд во ОПЗ	080		
— дел од чистиот доход за резервниот фонд	081		
— дел од чистиот доход што е резултат на исклучителни погодности за резервниот фонд	082		
— дел од чистиот доход за други потреби	083		
— дел од чистиот доход за други фондови	084		
5. Акумулација во однос на остварениот чист доход (815)		$[(059 + 077 \text{ до } 084) : 091] \times 100$	
6. Акумулација во однос на просечно користените средства (816)		$[(059 + 077 \text{ до } 084) : 141] \times 100$	
7. Личен доход и средства за заедничка потрошувачка по еден работник (817)		(072 до 076) : 143	
— дел од чистиот доход за лични доходи	072		
— дел од чистиот доход за исхрана на работниците	073		
— дел од чистиот доход за регрес за годишен одмор	074		
— дел од чистиот доход за станбена изградба	075		
— дел од чистиот доход за други намени во заедничката потрошувачка	076		
8. Чист личен доход по еден работник (818)		(112 : 143)	
— исплатени аконтации	112		

Прилог 3

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ДРУГИТЕ ИЗВЕДЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ

Реден број	Опис на показателите и на елементите	Број на ознаката за АОП	Начин на пресметување на показателите врз основа на ознаките за АОП од образецот на завршната сметка за 1979 година
1	2	3	4
1. Просечно користени средства по еден работник (820)			$(141 : 143) \times 100$
2. Вкупен приход во однос на потрошените средства (821)			$(036 : 016) \times 100$
— вкупен приход	136		
— потрошени средства	016		
3. Вкупен приход во однос на просечно користените обртни средства (822)			$036 : (141 \text{ минус } 142)$
— просечно користени деловни средства	141		
— просечно користени основни средства	142		
4. Средства за репродукција			$(010 + 059 + 077 \text{ до } 084)$
— амортизација според пропишаните минимални стапки	010		

1	2	3	4
— дел од доходот за амортизација пресметана над износот според пропишаните минимални стапки	059		
— дел од чистиот доход за деловниот фонд	077		
— дел од чистиот доход за унапредување на материјалната основа на работата	078		
— дел од чистиот доход што е резултат на исклучителни погодности за деловниот фонд	079		
— дел од чистиот доход што е резултат на исклучителни погодности за развој на материјалната основа на здружениот труд	080		
— дел од чистиот доход за резервниот фонд	081		
— дел од чистот доход што е резултат на исклучителни погодности за резервниот фонд	082		
— дел од чистиот доход за други потреби	083		
— дел од чистиот доход за други фондови	084		
5. Отплати по инвестициони кредити		(133 + 134)	
— обврски по втасани, а неплатени отплати по долгорочни кредити	133		
— отплати по долгорочни кредити што втасуваат идната година	134		

Прилог 4

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КОЕФИЦИЕНТИТЕ НА СМЕНИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И НА СМЕНИТЕ НА ПОГОНСКИТЕ МАШИНИ И МОТОРИ

Реден број	Опис на показателите и на елементите	Ознака	Модел
1	2	3	4
1.	Коефициент на смената на работниците (830)		$\frac{\Sigma R}{R_I + 1/2R_{II} + 1/3R_{III}}$
—	вкупен број на работниците во сите смени	ΣR	
—	број на работниците од работните места на кои се работи во една смена	R_I	
—	број на работниците од работните места на кои се работи во две смени	R_{II}	
—	број на работниците од работните места на кои се работи во три смени	R_{III}	
2.	Коефициент на смените на погонските машини и мотори (821)		$\frac{Sm_1 + Sm_2 \times 2 + Sm_3 \times 3}{\Sigma Sm_n}$
—	моќ на погонските машини и мотори користени за работа во една смена	Sm_1	
—	моќ на погонските машини и мотори користени за работа во две смени	Sm_2	
—	моќ на погонските машини и мотори користени за работа во три смени	Sm_3	
—	вкупна моќ на погонските машини и мотори	ΣSm_n	

Прилог 5

НАЗИВИ НА СТАТИСТИЧКИТЕ ИСТРАЖУВАЊА¹⁾

1. Статистика на индустријата и рударството

1. (Инд-1) Месечен извештај на индустријата
2. (Инд-21) Годишен извештај на индустријата

¹⁾ Според Програмата на статистичките истражувања од интерес за целата земја за периодот од 1978 до 1982 година, Сојузен завод за статистика, Белград, септември 1977 година.

2. Статистика на земјоделството и рибарството

1. (ПО-32а и б) Извештај за остварените приноси на рани посеви и на рано овошје — состојба на 15 август
2. (ПО-33а и б) Извештај за остварените приноси на доцни посеви, овошје и лозја — состојба на 10 ноември
3. (ПО-34а и б) Извештај за остварените приноси на јужно овошје — состојба на 15 јануари
4. (ПО-51-2а) Годишен извештај за сточарството на земјоделската организација на здружен труд — земјоделски задруги
5. (ПО-52-1) Годишен извештај за закланиот добиток во приватни касапници
6. (ПО-54) Тримесечен извештај на земјоделските организации за производство на свињи и за организирано гоеење на добиток
7. (ПО-61а и б) Годишен извештај за морското рибарство
8. (ПО-62) Годишен извештај за слатководното рибарство

3. Статистика на шумарството

1. (ШУМ-21) Годишен извештај за искористување на општествените шуми

4. Градежна и станбена статистика

1. (Граф. 11 и Граф. 11а) Годишен извештај за градежен објект
 - а) за изведувачите на општествениот сектор
 - б) за изградба во индивидуалниот сектор
2. (Граф. 21) Месечен извештај на градежништвото
 - а) месечно
 - б) тримесечно

5. Статистика на сообраќајот и врските

1. (СЖ/Г-11) Годишен извештај на Заедницата на југословенските железници
2. (СЖ/Г-12) Годишен извештај за промет на патници и стоки по железнички станици
3. (СП/Г-11) Годишен извештај за поморскиот превоз
4. (СП/Г-31) Годишен извештај за прометот во луки
5. (СР/Г-11) Годишен извештај за речниот сообраќај
6. (СВ/Г-11) Годишен извештај на воздушниот сообраќај
7. (СВ/Г-21) Годишен извештај за аеродромските услуги
8. (СА/Г-11) Годишен извештај на друмскиот сообраќај
9. (СА/Г-21) Годишен извештај за автосообраќајот за сопствени потреби
10. (СТ/Г-11) Годишен извештај на градскиот сообраќај
11. (ПРЛ/Г-11) Годишен извештај на претоварот и на другите услуги во луки
12. (ПРП/Г-11) Годишен извештај на претоварот и на другите услуги во пристаништа, станици и во други места
13. (ПТТ/Г-11) Годишен извештај на заедниците на ПТТ

6. Статистика на внатрешната трговија

1. (Трг-12) Годишен извештај на трговијата на мало по производи
2. (Трг-15) Тримесечен извештај на трговијата на мало и на големо
3. (Трг-22) Годишен извештај на трговијата на големо по производи

7. Статистика на угостителството и туризмот

1. (УГ-11) Тримесечен извештај на угостителството
2. (ТУ-11) Месечен извештај за туристите и за ноќевањата на туристите
3. (КГИ-01) Комплексен годишен извештај на организациите на здружен труд на производствените дејности — тековни цени

8. Статистика на инвестициите и на општественото богатство

1. (ИНВ-01) Годишен извештај за инвестициите во основните средства и средствата на заедничката потрошувачка

766.

Врз основа на точка 3 став 1 од Одлуката за составот на Сојузниот комитет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/78), претседателот на Сојузниот комитет за сообраќај и врски донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СОСТАВОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА СООБРАЌАЈ И ВРСКИ

1. Во Решението за утврдување на составот на Сојузниот комитет за сообраќај и врски („Службен лист на СФРЈ“, бр. 45/78, 68/78 и 31/79) во точка 1 во оддел под б) одредбата под 6 се менува и гласи:

„6) на Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Црна Гора:

Веселин Р. Гурановиќ, претседател на Републичкиот комитет за сообраќај и врски и член на Извршниот совет.“

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 3668/1

2 септември 1979 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
сообраќај и врски,
Анте Зелјќ, с. р.

767.

Врз основа на член 244 од Уставот на СФРЈ, Извршниот совет на Собранието на СР Босна и Херцеговина, Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, Извршниот совет на Собранието на СР Словенија, Извршниот совет на Собранието на СР Србија, Извршниот совет на Саборот на СР Хрватска, Извршниот совет на Собранието на СР Црна Гора, Извршниот совет на Собранието на САП Војводина и Извршниот совет на Собранието на САП Косово склучуваат

ДОГОВОР

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА РОКОТ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ БАРАЊА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРЕМИИ ЗА СОЈА И МЛЕКО ВО 1978 ГОДИНА

Член 1

Извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини се согласни дека барања за остварување на премии за млеко и соја според Договорот за премииите за млеко и соја во 1978 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/78 и 44/78) можат да се поднесуваат најдоцна до 30 септември 1979 година, а Службата на општественото книговодство на Југославија ќе изврши конечна пресметка на средствата што републиките и автономните покраини ги уплатиле на посебна сметка кај Службата на општественото книговодство на Југославија за исплатата на премииите според наведениот договор со 31 октомври 1979 година.

Член 2

Овој договор влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

26 септември 1979 година
Белград

За Извршниот совет на Собранието на СР Босна и Херцеговина,
Драган Блажевиќ, с. р.
член на Советот и републички секретар за земјоделство и шумарство

За Извршниот совет на Собранието на СР Македонија,
Христо Христоманов, с. р.
член на Советот и републички секретар за земјоделство и шумарство

За Извршниот совет на Собранието на СР Словенија,
Иво Маренк, с. р.
член на Советот и републички секретар за земјоделство, шумарство и исхрана

За Извршниот совет на Собранието на СР Србија,
Слободан Миливојевиќ, с. р.
член на Советот и републички секретар за земјоделство, шумарство и водостопанство

За Извршниот совет на Саборот на СР Хрватска,
Маријан Стрбаниќ, с. р.
член на Советот и републички секретар за земјоделство, прехранбена индустрија и шумарство

За Извршниот совет на Собранието на СР Црна Гора,
Милан Шановиќ, с. р.
член на Советот и републички секретар за земјоделство и шумарство

За Извршниот совет на Собранието на САП Војводина,
Петар Илиќ, с. р.

заменик на покраинскиот секретар за земјоделство, прехранбена индустрија и шумарство

За Извршниот совет на Собранието на САП Косово,

Драган Влаиќ, с. р.

член на Советот и покраински секретар за земјоделство, шумарство и водостопанство

УКАЗИ

Врз основа на член 337 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателот на Републиката донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО НАРОДНА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА АЛБАНИЈА И ЗА ПАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО НАРОДНА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА АЛБАНИЈА

I

Се отповикува

Трајко Липковски од должноста извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Народна Социјалистичка Република Албанија.

II

Се назначува

Бранко Коматина, досегашен началник на управа во Сојузниот секретаријат за надворешни работи, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Народна Социјалистичка Република Албанија.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 18

25 септември 1979 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Врз основа на член 337 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателот на Републиката донесува

У К А З

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА БУГАРИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА БУГАРИЈА

I

Се отповикува

Радован Урошев од должноста извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Народна Република Бугарија.

II

Се назначува

Данило Пуриќ, досегашен амбасадор во Сојузниот секретаријат за надворешни работи, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Народна Република Бугарија.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 20

1 октомври 1979 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Врз основа на член 337 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателот на Републиката донесува

У К А З

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО КРАЛСТВОТО ШВЕДСКА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО КРАЛСТВОТО ШВЕДСКА

I

Се отповикува

Феликс Горски од должноста извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Кралството Шведска.

II

Се назначува

Љубомир Дридик, досегашен амбасадор во Сојузниот секретаријат за надворешни работи, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Кралството Шведска.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 21

4 октомври 1979 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

У К А З

**ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата во Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

Од САП Војводина

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

**СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ
ЗРАЦИ**

Марковичан Јована Јон, Недељковиќ Милути-
на Светислав;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Бараћ Миле Милан, Баста Илије Ђуро, Чаленић Луке Дина, Микуш Андрије Фабијан;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значења за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Ивковић Ђоке Милан, Јелић Васе Васа, Кордин Лазара Драгомир, Ковачевић Панте Живан, Ласло Антала Стеван, Марич Обрен Бошко, Мирић Миливоја Момир, Недељковић Милана Александар, Станић Боже Бранко, Томић Максима Владислав;

— за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Витез Карла Карло;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значења за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Бачикин Михајла Ненад, Ѓавић Симеона Остоја, Ѓулин Стевана Пајо, Дејановић Ђуре Душан, Гардиновачки Димитрија Илија, Јованић Саве Љубомир, Мајхеншек Фрање Иван, Мандарић Јове Милорад, Маргетић Гавре Павле, Мијатовић Новице Милован, Палинкаш-Живановић Миливоја Дара, Пешаљ Мирка Младен, Попов Јована Благоје, Попов Мате Јереско, Соларевић Теодора Благоје, Стевановић Драгомира Радојко, Стражмештеров Николе Живан, Томашевић Миливоја Милорад, Тркла Косте Ђорђе, Узелац Михајла Новак, Вученов Обрада Мирослав;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значења за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Антоњак Андрије Александар, Арсић Младена Миливоје, Бабић Мирка Стеван, Бајус Антала Карол, Ваки Павла Махал, Бено Калмана Иштван, Војанић Саве Јован, Бошњак Милинка Славко, Божић Ненада Јован, Буква Вукосава Драгомир, Буквић Андрије Антун, Црнковић Паје Лазо, Чекић Јожефа Јожеф, Чоловић Лазара Мирослав, Човић Карла Едита, Дрчић-Тот Јожефа Пирика, Дулић Петра Јосип, Ђурашин Мартина Стјепан, Ђурковић

Илије Радован, Енги Михајла Лајош, Еветовић Матије Станко, Фаркаш Ђорђа Лајчо, Фазекаш Јосипа Јосип, Фодор Беле Оскар, Глуховић Новака Андрија, Ѓоретић Мирка Петар, Хорват Павла Јосип, Илин Душана Миливој, Ивковић Мате Фрањо, Јанчић Живе Станко, Јањин-Живков Симе Ангелина, Јовановић Миливоја Саво, Јовић Јове Драган, Јукић Анте Стипан, Канижаји Михајла Михајло, Карас Милована Душан, Келић Симе Сава, Кишак Михајла Јанош, Кноhl Јаноша Јанош, Кокаи Карла Стеван, Коњевић Крсте Мирко, Копиловић-Тумбас Винка Розика, Копиловић Фрање Стипан, Косановић Душана Раде, Крњић Милована Јово, Кујунџић Стевана Јаков, Лацко-Миклош Андрије Марија, Ласло Јована Ѓено, Лазаров Миленка Тодор, Леринц Беле Бела, Лончарски Живојина Ђорђе, Маглаи Ана Карло, Мајкић Сретена Ђуро, Мандић Тиме Никола, Марић Веселина Недељко, Марки-Поповић Ђуре Бисерка, Мартинов Жарка Милорад, Миленковић-Врчковић Драгоје Љубица, Нађ-Максимчев Воје Бисерка, Нађ Шандора Шандор, Недић Ђуре Драга, Немешев Аркадија Средоје, Никиновић Стевана Станко, Новковић Николе Душан, Огризовић Раје Лазар, Опачић Петра Петар, Павковић-Петровић Косте Иванка, Перан Јосипа Јосип, Пезер Петра Ђуро, Поткоњак Милана Стево, Прчић Ивана Михајло, Радичић Саве Ђока, Радојчин Светозара Светозар, Радосављевић Живе Јован, Рафаи Антуна Стеван, Рижанић Ђуре Ђуро, Родић Обрада Радован, Рокнић Раде Миле, Сабадош Михајла Јелица, Стаменковић Вељка Драган, Станковић Ђорђа Петар, Станковић Алексо Владимир, Стрилић Шиме Петар, Шећеров Душана Прода, Шугар Јаноша Тихомир, Телеки-Тот Шандора Естера, Тохол Спасоја Неђо, Тот Кароља Евгеније, Тот Јосипа Јосип, Туцаковић Милоша Сава, Варга Гезе Денеш, Векић Николе Душан, Војнић Веце Лазо, Војновић-Јоцић Велимира Светлана, Вуковић Живка Миливоје, Зрнић Петра Вељко;

— за заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на опшонародната одбрана и за успеси во подигањето на военостручно знаење и борбената готовност на нашите граѓани

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

Боснић Ђуре Урош, Јосимовић Благоја Симеон, Јурић Јосипа Антун, Павић Ивана Јозо, Стојановић Војислава Обрад, Свиленгаћин Николе Никола, Вујин Веселина Томислав;

— за залагање во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Ѓрба Миле Душан, Кујунџић Алојзија Бела, Радованчев Раде Милан, Шуковић Станоја Милија, Видаковић Михајла Стеван, Зеди Јаноша Јанош, Живановић-Бабић Паје Ката;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Арсенијевиќ Стевана Никола, Бабник Драгутина Иван, Беркеш Иштвана Бела, Бешиќ Хасана Хусеин, Билбија Николе Војин, Божиќ Милана Мирко, Буквиќ Дезидера Антун, Буљовиќ-Копуновиќ Лајче Гиза, Ђатиќ Будимира Ђорђе, Дабиќ-Талпаи Стевана Ана, Дебелачки Младена Радослав, Дерета Мила Урош, Дуиќ Јулија Ева, Ђорђевиќ Јосипа Властимир, Ђуриќ Стојана Бранко, Емрековиќ-Прчиќ Лазара Ружица, Ивковиќ Марка Стеван, Јуказ Карла Розалија, Клисуриќ Милана Ђоко, Крпиќ Бранислава Драган, Куљиќ Мате Милан, Митровиќ Недељка Ратко, Нешковиќ Владимир Бранко, Новаковиќ-Лулиќ Ивана Розалија, Пиуковиќ Јакова Иван, Прекогачиќ Павла Јелица, Прохаска Габора Гадор, Родиќ Марка Жарко, Самарциќ Петра Јосип, Саватовиќ Дана Драган, Савиќ Тодора Красоја Савиќ Душана Станимир, Сениќ Ђорђе Стеван, Сич Ђуле Стеван, Симиќ Стеве Мирко, Сорте Јожефа Јожеф, Сретиќ Розарија Бранислав, Сувајцин Исе Младен, Софчиќ Јакова Петар, Ширбиќ Ђула Иштван, Шурбановиќ Петра Александар, Тиквиќ Јована Ђорђе, Топиќ Боже Мирко, Турда Марије Томислав, Утвиќ Захе Илија, Вујковиќ Паје Перо;

— за заслуги и постигнати успеси во работата на општонародната одбрана

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

Адамовиќ Славка Драгиша, Батањчев Мише Љубомир, Бито Андраша Миклош, Војаниќ Душана Петар, Бубиќ Богдана Коста, Џортан Саве Никола, Џомба Здравка Јово, Јовановиќ Петра Миле, Катиќ Грује Ђорђе, Коцољевац Слободана Душан, Коледин Тадије Светозар, Милановиќ Петра Петар, Павловиќ Милоша Михајло Суботиќ Светозара Јосип, Вреблов Раде Драгољуб;

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ

Фаркаш Андраша Андраш, Јуришин Георгија Мирјан, Коша Иштвана Иштван, Стојановски Милована Лазар;

Бр. 16

6 февруари 1979 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

У К А З

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликува:

— по повод триесетпетгодишнината од формирањето, а за особени заслуги стекнати во борбата против непријателот за ослободување на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

8. српска народноослободителна ударна бригада,

Бр. 18

6 февруари 1979 година
Белград

Претседател на
Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
756. Закон за дополнително на Царинскиот закон — — — — —	1577
757. Закон за пренесување на извршувањето на девизните обврски на федерацијата по кредитите од странство врз републиките и автономните покраини — — — — —	1577
758. Закон за измени и дополненија на Законот за финансирање на осигурувањето на извозните работи против некомерцијални ризици — — — — —	1578
759. Закон за обезбедување средства за финансирање на Програмата за работите и задачите на сојузните органи и организации во пописот на населението, домаќинствата и становите во 1981 година — — — — —	1579
760. Закон за обезбедување средства на федерацијата за додатен влог на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Интерамериканската банка за развој по повод Петтото пополнување на средствата на Банката — — — — —	1579
761. Одлука за надомест на трошоците и надомест за загубена заработка на повремени членови на Сојузниот совет за прекршоци — — — — —	1580
762. Одлука за условите, начинот и постапката за пренесување на средствата, правата и обврските по кредитите дадени на фондот за кредитирање и осигурување на извозни работи врз Југословенската банка за меѓународна економска соработка — — — — —	1580
763. Наредба за измена на Наредбата за издавање и амортизација на обврзниците на фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини — — — — —	1581
764. Правилник за легитимацијата на сојузниот воздухопловен инспектор — — — — —	1581
765. Упатство за применувањето на минимум задолжителни единствени показатели — — — — —	1585
766. Решение за измена на Решението за утврдување на составот на Сојузниот комитет за сообраќај и врски — — — — —	1617
767. Договор за определување на рокот за поднесување барања за остварување на премии за соја и млеко во 1978 година — — — — —	1617
Укази — — — — —	1617
Одликувања — — — — —	1618